



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото књиговодство 60802-603-1125

Четврток, 9 август 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција Улица Јована Ристика бр 1 Пошта Факс 226 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

604.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазарот и цените, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73 и 39/73) во точка 2 под 1) Репродукциони материјали, по редниот број 32 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

„Реден број Тарифен број на Царинската тарифа“	Наименување	Количина односно вредност
--	-------------	---------------------------

1	2	3	4
33	84.62/1	Топчести тркалави лежишта	
	84.62/2	Валјачни тркалави лежишта	
	84.62/3	Игличести тркалави лежишта	
		Вкупно тркалави лежишта	4.800 тона
34	84.63/3в	Лизгачки лежишта	950 тона
35	86.09/1	Колски слогови	16.000 тона“.

Во одредбата под 2) Стоки за широка потрошувачка, по редниот број 8 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

„Реден број Тарифен број на Царинската тарифа“	Наименување	Количина односно вредност
--	-------------	---------------------------

1	2	3	4
9	84.41/1	Машини за шиене, за домаќинство, обични, комплетни	

1	2	3	4
	84.41/2	Глави за обични машини за пиене, за домаќинство	
	84.41/3	Специјални машини за шиене, за домаќинство, комплетни	
	84.41/4	Глави за машини од точка 3	
		Вкупно	6,060.000 динари
10	84.52/1а	Машини за сметање, рачни	
	84.52/16-1	Машини за сметање, електрични, со вграден механизам за сите операции	
	84.52/16-2	Машини за сметање, електрични, други, т.е. за една до три сметковни операции	
		Вкупно	51,000.000 динари
11	85.03/1	Суви елементи за електрични дебни ламби	
	85.03/2а	Елементи и ќелии за електрични примарни батерии (лекланше и воздушно-деполаризациони)	
	85.03/2в	Електрични примарни батерии (лекланше и воздушно-деполаризациони)	
		Вкупно	1,130.000 динари“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 12016/1
1 август 1973 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за надворешна трговија,
Димитар Бојковски, с. р.

605.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНАТА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СТРАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на пријавување и посебната царинска постапка со стоките што домашните и странските патници ги носат со себеси и царинскиот надзор над друмските моторни возила со странска регистрација, на царинското подрачје на Југославија.

Член 2

Како домашен патник, во смисла на овој правилник, се смета југословенски државјанин и странски државјанин што има живеалиште во Југославија и патува врз основа на редовна патна исправа.

Член 3

Како странски патник, во смисла на овој правилник, се смета странски државјанин и југословенски државјанин со живеалиште во странство, што доаѓаат на привремен престој во Југославија врз основа на редовна патна исправа заради туризам, одмор, спорт, здравствени причини, семејни причини, студиј или други работи, како и странски државјани што минуваат преку царинското подрачје на Југославија.

Член 4

Домашен и странски патник што доаѓа од странство или заминава во странство е должен при преминувањето на царинската линија усно да му го пријави на царинскиот работник, а, на негово барање, и да му го покаже личниот багаж и сите предмети што ги носи со себеси.

Член 5

Како личен багаж, во смисла на член 4 на овој правилник, се сметаат предметите што служат за личните потреби на патникот додека е на патување (облека, обукви, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.), и тоа во количините потребни на патникот со оглед на неговото занимање, годишното време и целите, траењето и другите околности на патувањето.

По исклучок од став 1 на овој член, како личен багаж на странски патник се смета и:

- 1) личен накит;
- 2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 ролни филм;
- 3) мала кинематографска камера и две ролни филм;
- 4) 1 дурбин;
- 5) 1 носив музички инструмент;
- 6) 1 носив грамофон и 10 плочи;
- 7) 1 носив радиоприемник;
- 8) 1 носив магнетофон;

9) 1 носив телевизиски приемник;

10) 1 носива пишувачка машина;

11) 1 детска количка;

12) опрема за кампирање (шатор и сл.);

13) 1 велосипед, со или без мотор;

14) спортски чамец, со или без мотор;

15) по еден спортски реквизит од разен вид (опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје со 50 куршуми, еден чифт скии, две рекети за тенис и други слични работи);

16) 200 цигари, 50 пури или 250 грама тутун, или вкупно 250 грама од сите овие производи;

17) 1 шице вино и $\frac{1}{4}$ литар жестока пијачка;

18) $\frac{1}{4}$ литар колонска вода и мала количина мирис.

Член 6

Ако домашен патник при заминавање во странство изнесува и предмети што ќе му служат за време на патувањето а не претставуваат личен багаж во смисла на член 5 став 1 на овој правилник, како на пример: фотографски апарат, кино камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, носив телевизиски приемник, пишувачка машина, детска количка, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, е должен тие предмети да ги запише во образецот — Список на предметите што патникот привремено ги изнесува (Образец I) кој го заверува царинарницата.

Кога домашен патник при враќањето од странство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на овој член, тие не се сметаат како стоки што се увезуваат и не подлежат на плаќање царина и други увозни давачки.

Член 7

Во списокот на предметите што патникот привремено ги изнесува се запишува: презиме и име и број на патната исправа на патникот, како и податоци за предметите, врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето на патникот (трговски назив на стоките, со назначување на марката, типот, фабричкиот број и сл.).

Член 8

Царинењето на стоките што патникот ги внесува од странство го врши влезната царинарницата по скратена царинска постапка или по редовна царинска постапка.

Член 9

Царинењето на стоките по скратена царинска постапка се врши според образецот — Пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себеси (Образец II).

За стоките наменети за користење во сопственото домаќинство на патникот, чија вкупна вредност не преминува износ од 1.000 динари, не сметајќи ја вредноста на стоките врз која се применуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на Царинскиот закон и на стоките за кои во Царинската тарифа е предвидена царинската стапка „Слободно“, царинскиот работник ги внесува во образецот Пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себеси (во натамошниот текст: Пресметката) само името и презимето на патникот и вкупниот износ на пресметаната царина и на другите давачки, а за другите стоки во вредност од 5.000 динари — сите предвидени податоци.

По редовна царинска постапка се царинат стоките што подлежат на вештачење или за кои во скратената постапка не може да се утврди количината, видот, квалитетот и вредноста, како и стоките чија вкупна вредност преминува 5.000 динари.

Член 10

Образецот на Пресметката се печати во блокови од 150 примероци, со тоа што во секој блок три примероци едноподруго се означени со ист реден број.

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и останува во блокот. Вториот примерок е отпечатен со црвена боја и му се предава на сметководството на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен со црна боја и му се предава на патникот. Првиот и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а вториот и третиот примерок при врвот се перфорирани.

Член 11

Патникот е должен да се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во поглед на количината, видот и квалитетот на стоките и царинската основица, како и во поглед на вкупниот износ на царината и на другите увозни давачки, ако стоките се оцаринети по скратена постапка.

Ако патникот се согласи со наодот на царинскиот работник, е должен да ја потпише Пресметката и да го уплати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки.

По извршената уплата, царинскиот работник му предава на патникот примерок на Пресметката и му ги става стоките на располагање. Од тој момент тие стоки престануваат да бидат под царински надзор.

Член 12

Ако патникот не се согласи со наодот на царинскиот работник или не го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки, е должен на царинарницата да ѝ ги пријави стоките за редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон).

Член 13

Кога југословенски државјани со живеалиште во Југославија што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, доаѓаат на привремен престој во Југославија, можат привремено да внесат предмети за лична употреба, и тоа: личен накит, фотрографски апарат, кино камера, дурбин, носив музички инструмент, носив грамофон, носив магнетофон, носив радио и трансисторски приемник, носив телевизиски приемник, носива пишувачка машина, детска количка, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема.

Царинарницата утврдува дека домашен патник може привремено да ги внесе стоките од став 1 на овој член, врз основа на забелешка во патната исправа или во пријавата на престојот во странство или на други исправи за неговиот престој во странство (договор за работа, пријава на престојот и сл.).

Царинарницата, во оправдани случаи, врз основа на исправите од став 2 на овој член може да одобри привремено внесување и на други предмети што се наменети за лична употреба на патникот од став 1 на овој член.

Член 14

Предметите од член 13 на овој правилник патникот е должен да ги запише во образецот — Список на предметите што патникот привремено ги внесува (Образец III):

Во образецот — Список на предметите што патникот привремено ги внесува (во натамошниот текст: Списокот) се запишуваат: презимето, името и бројот на патната исправа на патникот и податоците за предметите што патникот привремено ги внесува.

Патникот го пополнува списокот во два примерока од кои првиот на грбот е карбонизиран. Патникот е должен сите предмети во Списокот да ги запише поединечно, по видот и количината, со назначување на сите карактеристични ознаки врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето во странство (марка, тип, фабрички број и др.).

Царинскиот работник ги срамнува податоците од Списокот со состојбата на стоките, и правилно пополнетиот Список го заверува со службениот печат на царинарницата и со својот потпис. Првиот примерок на Списокот го задржува за царинарницата, а другиот примерок му го предава на патникот.

Во патната исправа на патникот, на страната забелешки, царинскиот работник става забелешка: „Привремено внесол стоки“ (скратено: „ПВС“).

Примероците на Списоците што ѝ остануваат на царинарницата се одлагаат по датумите и се чуваат најмалку една година.

Член 15

Патникот од член 13 на овој правилник е должен привремено внесениите предмети да ги врати во странство или да ги пријави за конечно царинење.

Ако патникот заминува од Југославија и внесува предмети што привремено ги внесол според Списокот, е должен Списокот да ѝ го предаде на излезната царинарница. Откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, царинарницата ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа и тоа го заверува со службениот царински печат.

Ако патникот за време на престојот во Југославија изврши царинење на стоките внесени според Списокот, царинарницата што извршила царинење ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа на патникот на начинот предвиден во став 1 на овој член и задржаниот список го прилага кон пријавата за увозот и провозот на стоките.

Ако патникот изврши царинење на еден дел од стоките привремено внесени според Списокот, царинарницата што извршила царинење става на Списокот забелешка за бројот и датумот на декларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа што патната исправа не ја поништува забелешката „ПВС“.

Член 16

Ако странски патник внесува во Југославија стоки што не претставуваат личен багаж во смисла на член 5 на овој правилник и не се наменети за продажба, ќе се изврши царинење на таквите стоки и ќе се наплатат царината и другите давачки, согласно одредбите на чл 8 до 12 на овој правилник.

Член 17

Странски патник што доаѓа во Југославија односно минува преку царинското подрачје на Југославија, и кој внесува стоки чиј увоз според важечките прописи е забранет, е должен таквите стоки да ги врати во странство односно да му ги предаде на овластениот возач на превоз под царински надзор.

Ако странскиот патник не постапи според одредбите на став 1 на овој член, царинарницата ќе ги задржи стоките и со нив ќе постапи во смисла на член 204 од Царинскиот закон.

Член 18

Странски патници (научници, лекари, инженери, сниматели, монтери и други стручњаци) кои од странство со себеси внесуваат справи, инструменти, алати и слични предмети што за време на привремениот престој во Југославија ќе им служат за вршење на работите одредени во договорите склучени со државен орган, со организација на здружениот труд или со друга организација или за работите што ќе ги извршат по покана на државен орган, организација на здружениот труд или друга организација, се должни, ако не поседуваат А.Т.А. карнет (Admission temporaire) за таквите предмети да поднесат писмена пријава во два примерока. Кога ќе утврди дека во пријавата се внесени сите предмети што патникот ги внесува, царинарницата ги заверува двата примерока на пријавата, става соодветна забелешка во патната испрва на странскиот патник и му врачува еден примерок на пријавата, а другиот примерок го задржува и го чува најмалку една година.

По заминувањето на странскиот патник од Југославија, царинарницата проверува дали патникот ги изнесува предметите запишани во пријавата.

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинарницата ќе постапи ако странскиот патник внесува во Југославија трговски мостри за кои не поседува карнет Echantillons commerciaux (карнет E.C.S.) или карнет А.Т.А.

Член 19

Странскиот патник кој минува низ Југославија може со себеси или во багажот предаден на превоз со истото превозно средство со кое патникот патува, да внесе односно изнесе туристички сувенири, ако овие предмети очигледно не се наменети за продажба.

На странскиот патник кој доаѓа во Југославија односно минува преку царинското подрачје на Југославија, царинарницата ќе му дозволи внесување на оружје и муниција само ако располага со одобрение издадено од југословенско дипломатско или конзуларно претставништво или со одобрение што при минувањето на државната граница му го издал надлежниот орган на внатрешните работи.

Член 20

Предметите што ги купил во Југославија, а чие изнесување според важечките прописи не е забрането, странскиот патник може да ги изнесе без поднесување писмена пријава односно царинска декларација.

Ако изнесувањето на одделни предмети е регулирано со посебни прописи, изнесување на таквите предмети може да се дозволи само под условите пропишани со тие прописи.

Член 21

Кога југословенски и странски државјани со живеалиште во Југославија кои привремено престојуваат во странство (работа, школување, специјализација и сл.), привремено доаѓаат во Југославија со патнички автомобил односно со моторцикл со или без приколка (во натамошниот текст: патничкото моторно возило) со редовна странска регистрација, се должни во влезната царинарница усно да го пријават патничкото моторно возило. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Член 22

По истекот на рокот на привремениот увоз, лицата од член 21 на овој правилник можат патнич-

кото моторно возило да го остават во Југославија под царински надзор поради поправка на моторното возило, потешка болест на тие лица, враќање со друго превозно средство и од други оправдани причини, само врз основа на претходно одобрение од царинарницата.

Барањето за оставање на патничкото моторно возило под царински надзор ѝ се поднесува на царинарницата на чие подрачје се наоѓа возилото.

Врз основа на поднесеното барање царинарницата донесува решение по итна постапка, кое служи како доказ дека патничкото моторно возило останало во Југославија под царински надзор.

По престанокот на причините поради кои е одобрено оставањето на патничкото моторно возило под царински надзор, царинарницата ги симнува царинските обележја и донесува решение во кое го утврдува времето на задржувањето на патничкото моторно возило во Југославија под царински надзор и го одредува новиот рок на привремениот увоз.

По истекот на рокот одреден во смисла на став 4 на овој член, со патничкото моторно возило се постапува како со стока чиј рок за привремен увоз изминал.

Член 23

Југословенски и странски државјани со живеалиште во странство, што доаѓаат на привремен престој во Југославија со патничко моторно возило, вклучувајќи и користење на возила што посебно се изнајмуваат („rent a car“), се должни усно да го пријават влегувањето. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Член 24

Југословенски и странски државјани што доаѓаат во Југославија со патничко моторно возило со редовна странска регистрација заради постојано населување во Југославија, се должни да го пријават патничкото возило на влезната царинарница со пријава за увоз и провоз на стоки. Царинарницата со ова возило постапува како со стока што се увезува.

Патничкото моторно возило со привремена регистрација (на пример: „Zoll“, „IT“ итн.), со кое домашниот патник доаѓа во Југославија, не се смета како патничко моторно возило со странска регистрација во смисла на одредбите на овој правилник, туку со таквото возило постапува по прописите за редовен увоз.

Член 25

Југословенски и странски државјани што привремено увезуваат резервни делови за патнички моторни возила за кои немаат триптик за резервни делови — заради поправка на привремено увезено патничко моторно возило со странска регистрација, се должни да ја докажат целта на увозот, а заменетите делови да ги вратат во странство, или да ѝ ги предат на царинарницата без надоместок.

Член 26

Ако патникот заменетите делови ги изнесува во странство, царинарницата ќе постапи согласно одредбите на член 18 на овој правилник.

Член 27

Со патничкото моторно возило што е дадено на превоз со посебна железничка кола („придржуван автомобил“) приемната царинарница постапува според одредбите на Царинскиот закон и на овој правилник како влезна (гранична) царинарница.

Член 28

Обрасците I, II и III се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Обрасците се печатаат на јазиците на народите на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кирилица) односно хрватскохрватски (латиница), македонски и словенечки.

Член 29

Одредбите на чл. 10 до 12 на овој правилник ќе се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1974 година.

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат: Правилникот за посебната постапка на царинењето на стоките што домашните патници ги носат со себеси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70), освен одредбите на чл. 9 до 15 кои престануваат да важат на 31 декември 1973 година и Упатството за посебната постапка за царинење на стоки што странски патници ги носат со себеси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67).

Член 31

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр 01-01 Д-11628
26 јули 1973 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тараб р. с. р.

Образец II

**ПРЕСМЕТКА
НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО
ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ.**

Презиме и име _____
Живеалиште _____
Број на патната исправа и од кого е издадена _____

Стоки што се царинат	Царинска основица
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Вкупна вредност _____
Царина и други давачки _____ %
Данок _____
Такса _____
Образец _____

Вкупно давачки _____
со букви: _____

Се согласувам со наодот на царинарницата и со пресметката на давачките.

Место _____ Царински обврзник,
Датум _____ (М.П.) _____
Царински работник,

Образец I

СПИСОК

**НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ИЗНЕСУВА**

Презиме и име _____
Број на патната исправа _____

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ИЗНЕСУВА**

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____
6) _____
7) _____
8) _____
9) _____
10) _____
Патник, _____

Предметите наведени во списокот заклучно со редниот број _____, патникот ги пријавил при излегувањето од Југославија.

Место _____ Царински работник,
Датум _____ (М.П.) _____

Образец III

СПИСОК

**НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ВНЕСУВА**

Презиме и име _____
Број на патната исправа и од кого е издадена _____
Живеалиште (место, улица и број на станот) _____

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ВНЕСУВА**

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____
6) _____
7) _____
8) _____
9) _____
10) _____

Се обврзувам дека предметите наведени во овој список ќе ги вратам во странство во рок од _____ дена или во тој рок да ѝ ги пријавам на царинарницата за царинење.

Место _____ Патник,
Датум _____ (М.П.) _____
Царински работник,

606.

Врз основа на член 223 став 2 и член 248 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за отворање на железничко-царински магазини, царински складишта, царински сместувалишта и кон-сигнациони складишта; начинот на спроведувањето на мерките на царинскиот надзор над стоките сместени во царинските магазини, царинските складишта, железничко-царинските магазини, царинските складишта, царинските сместувалишта, други простории и простори, како и над стоките што се издаваат на меѓународни саеми и изложби и начинот на водењето на евиденцијата за тие стоки; посебната постапка за царинење на стоките сместени во кон-сигнационите складишта и начинот на водењето на евиденцијата за тие стоки и посебните мерки на царинскиот надзор во слободните царински зони.

Член 2

Ако за сместување и ракување со некои стоки се пропишани посебни услови и мерки, царинарницата ќе одобри сместување на таквите стоки во просториите и просторите од член 1 на овој правилник, само ако се исполнети тие услови.

I. Царински магазини и царински складишта

Член 3

Царинскиот магазин односно царинскиот склад мора да биде обележен со табла со натпис: „Царински магазин“ односно „Царински склад“ и со називот на царинарницата на која магазинот односно складот ѝ припаѓа.

Местата за царинските складишта ги одредува царинарницата, во спогодба со железничката станица и со лучката односно пристанишната организација на здружениот труд.

Член 4

Во царинскиот магазин односно на царинскиот склад стоките се примаат од возачот, врз основа на пријавата за увозот и провозот на стоките.

За стоките сместени во царинскиот магазин односно на царинскиот склад се води магазинска книга, според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел (Образец 1).

Член 5

Стоките сместени во царинскиот магазин односно на царинскиот склад можат да се подигнат по извршеното царинење, ако според решението на царинарницата ѝ се упатуваат на друга царинарница, ако царинарницата, на барање на странката, го одобри сместувањето на тие стоки на некое друго место надвор од царинскиот магазин односно склад, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, царинарницата ги запишува во соодветните рубрики на магазинската книга бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од царинскиот магазин односно од царинскиот склад.

Член 6

Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот магазин или од царинскиот склад во времето што ќе го одреди царинарницата, во спогодба со желез-

ничката станица или со лучката односно пристанишната организација на здружениот труд.

II. Железничко-царински магазини

Член 7

За отворање на железничко-царински магазин е потребна писмена согласност на царинарницата.

Согласноста од став 1 на овој член царинарницата ја дава ако со преглед утврди дека просториите се погодни за сместување на стоки и дека се исполнети условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Секој влез во железничко-царинскиот магазин мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата а од другата — железничката станица.

Член 8

Во железничко-царинскиот магазин можат да се сместуваат исклучително увозни царински стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

Член 9

Во железничко-царинскиот магазин стоките се сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз на стоките односно извозна царинска декларација.

Податоците за стоките што се сместени во железничко-царинскиот магазин се запишуваат во магазинската книга што ја води царинарницата.

Член 10

Стоките сместени во железничко-царинскиот магазин можат да се подигнат по извршеното царинење, или ако според решението на царинарницата ѝ се упатуваат на друга царинарница, или ако царинарницата, на барање на странката, одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од железничко-царинскиот магазин, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, железничката станица ги запишува во соодветните рубрики на магазинската книга бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од железничко-царинскиот магазин.

III. Царински складишта

Член 11

На барање на организацијата на здружениот труд чиј предмет на работењето е складирањето на стоки, одобрение за отворање на царинско складиште издава царинарницата во чие седиште односно седиште на нејзината организациона единица ќе се отвори царинското складиште.

Кон барањето за отворање на царинско складиште се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за предметот на работењето на подносителот на барањето;

2) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за царинско складиште;

3) изјава на подносителот на барањето дека на царинарницата ѝ ги става на располагање просториите и инвентарот потребен за спроведување на мерките на царинскиот надзор и на царинењето на стоките во царинското складиште.

Член 12

Пред давањето на одобрението за отворање на царинското складиште, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите наменети за царинското складиште, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена, кои ги именува царинарницата. Претседателот на комисијата е работник на царинарницата, еден член на комисијата е градежен инспектор на собранието на општината на чија територија се отвора царинското складиште, а другиот член се именува од редовите на претставниците на заинтересираните организации.

Својот наод комисијата го внесува во записникот. Записникот се составува во три примерока, од кои два примерока задржува царинарницата, а третиот му се доставува на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на складиштето).

Член 13

Царинското складиште мора да биде обележено со табла на која е испишан натписот: „Царинско складиште“ и називот на држателот на складиштето.

Секој влез во просториите и просторите на царинското складиште во кои се сместуваат царински стоки, мора да биде под непосреден царински надзор или мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата — држателот на складиштето.

Член 14

Во царинското складиште можат да се сместуваат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

На отворениот простор на царинското складиште можат да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и стоки што поради своите својства не се погодни за сместување во затворени простории.

Другите стоки можат да се сместуваат на отворен простор на царинското складиште само со претходно одобрение на царинарницата.

Држателот на складиштето е должен стоките од став 1 на овој член да ги држи одвоено и видно да ги обележи со соодветен натпис.

Член 15

Истоварот, преносот и сместувањето на стоките во царинското складиште се врши, и тоа на:

- 1) стоките превезени од странство со брод, врз основа на манифест односно извод од манифест;
- 2) стоките упатени во складиштето — врз основа на пријава за увоз и превоз на стоките и превозна исправа;
- 3) стоките што според превозните исправи не се непосредно упатени во складиштето — врз основа на решението на царинарницата;
- 4) стоките што се преместуваат од царинскиот магазин, од царинскиот склад, од железничко-царинскиот магазин, од царинското сместувалиште или од друго царинско складиште — врз основа на решение на царинарницата;
- 5) домашните стоки оцаринети за извоз — врз основа на извозна царинска декларација.

Член 16

Во царинското складиште е дозволено, со претходно одобрение и под надзор на царинарницата: денатурирање, алкохолизирање, препакување, сортирање и чистење на стоките како и вршење на други работи во врска со одржувањето на стоките.

По извршувањето на некое од дејствијата од став 1 на овој член, држателот на складиштето е должен да состави записник во два примерока во кој ги внесува податоците за извршеното дејствие. Записникот го заверува царинарницата и еден примерок задржува, а другиот се прилага кон евиденцијата за стоките што се водат во царинското складиште.

Член 17

Од царинското складиште стоките можат да ѝ се упатат на друга царинарница заради царинење или провоз; да се пренесат во друго царинско скла-

диште, царинско сместувалиште, царински магазин, царински склад, консигнационо складиште или во слободна царинска зона; да се вратат во странство односно во внатрешниот промет и да се излагаат на саеми и изложби.

Член 18

Држателот на складиштето е должен да води евиденција за влегувањето на стоките во царинското складиште и за излегувањето на стоките од складиштето.

Евиденцијата треба да ги содржи особено следните податоци: број и датум на исправата според која стоките влегле во царинското складиште, назив (име) на сопственикот на стоките, вид и количина на стоките, и број и датум на исправата според која стоките излегле од складиштето.

IV. Царински сместувалишта

Член 19

На барање на организацијата на здружениот труд, одобрение за отворање на царинско сместувалиште издава царинарницата во чие седиште односно седиште на нејзината организација ќе се отвори царинското сместувалиште.

Пред давањето на одобрението за отворање на царинското сместувалиште, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите што се наменети за сместување на стоките, утврдува дали се погодни за сместување на стоките и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 2 на овој член се состои од претседател и два члена. Претседателот и еден член се именуваат од редот на работниците на царинарницата, а третиот член на комисијата е градежен инспектор на собранието на општината на чија територија се отвора царинското сместувалиште.

Комисијата својот наод го внесува во записникот. Записникот се составува во три примерока, од кои два задржува царинарницата, а еден му предава на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на царинското сместувалиште).

Член 20

Секој влез во просториите на царинското сместувалиште, во кои се сместени царинските стоки, мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата а од другата — држателот на сместувалиштето.

Член 21

Увозните стоки се сместуваат во царинското сместувалиште врз основа на одобрение што на барање на држателот на царинското сместувалиште го донесува царинарницата.

Во барањето мора да се означи видот и количината на стоките што се сместуваат во царинското сместувалиште.

Член 22

На увозните стоки, сместени во царинското сместувалиште, можат да се преземаат, по претходно одобрение на царинарницата, и во присуство на царинскиот-работник, само оние мерки и дејствија што се нужни за нивно чување.

Член 23

Од царинското сместувалиште стоките можат да се подигнат по завршеното царинење, да се вратат во странство или да се пренесат во царинското складиште, царинскиот магазин или на царинскиот склад.

Царинските стоки можат да се пренесат и во друго царинско сместувалиште на истиот држател,

со тоа што вкупниот рок на лежењето во двете сместувалишта да не може да биде подолг од рокот одреден во член 226 став 2 на Царинскиот закон.

Член 24

Царинарницата е должна да врши преглед на состојбата на стоките во царинското сместувалиште најмалку еднаш во два месеца.

За стоките сместени во царинските сместувалишта царинарницата води посебна магазинска книга.

V. Консигнациони складишта

Член 25

Консигнационно складиште за сместување на увозни стоки, што се сопственост на странска фирма, наменети за продажба на мало во Југославија, може да отвори само организација на здружениот труд овластена за застапување и држење на консигнационото складиште на односната странска фирма (во натамошниот текст: држателот на консигнационото складиште).

Како продажба на стоки на мало, во смисла на член 213 на Царинскиот закон, се подразбира продажбата на стоки за крајна потрошувачка или за користење во процесот на производството, без оглед на количината на продадените стоки. Како продажба на мало не се смета исклучително снабдувањето на основните организации на здружениот труд во составот на држателот на консигнационот склад.

Како организација на здружениот труд овластена за држење на консигнационно складиште се смета организацијата регистрирана за работите на застапување на странски фирми, што склучила договор за застапување и држење на консигнационно складиште со странската фирма чии стоки ги држи на консигнационото складиште.

Член 26

Консигнационно складиште може да се отвори во местото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина организациона единица.

Во оправдани случаи, царинарницата може да одобри отворање на консигнационно складиште и надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата односно на нејзина организациона единица.

Трошоците на царинењето на стоките во консигнационото складиште од став 2 на овој член, се наплатуваат согласно член 251 став 2 на Царинскиот закон.

Член 27

Кон барањето за отворање на консигнационно складиште, на царинарницата ѝ се поднесуваат:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за запишувањето на правата на организацијата на здружениот труд за вршење на работите на застапување на странски фирми;

2) препис и превод на договорот за застапување на странската фирма;

3) препис и превод на договорот за држење на консигнационно складиште — ако држењето на консигнационото складиште не е предвидено со договорот за застапувањето;

4) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште.

Кон преписите на договорите од точ. 2 и 3 на став 1 на овој член држателот на консигнационото складиште ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Член 28

Пред давањето на одобрението за отворање на консигнационно складиште комисијата што ја именува царинарницата, со преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште, утврдува дали тие простории и простори се погодни

за сместување на царински стоки и дали во целост се обезбедени условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена кои ги именува царинарницата од редот на работниците на царинарницата. Ако поради обезбедување на царинскиот надзор мора да се изврши адаптација на просториите и просторите, за еден член на комисијата ќе се одреди градежниот инспектор на собранието на општината на чија територија се отвора консигнационото складиште.

Комисијата својот наод го внесува во записникот. Записникот се составува во три примерока, од кои два задржува царинарницата, а еден му се предава на држателот на консигнационото складиште.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште најдоцна во рок од десет дена од денот на поднесувањето на барањето за отворање на консигнационото складиште.

Член 29

Врз основа на барањето и исправите од член 27 на овој правилник и записникот на комисијата за извршениот преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште, царинарницата донесува решение за отворање на консигнационото складиште.

Решението мора особено да ги содржи следните податоци: назив на странската фирма чии стоки се сместуваат во консигнационото складиште, вид и назив на стоките и вкупна вредност до која се одобрува сместувањето на стоките во консигнационото складиште.

Вредноста на стоките се искажува во видот на странската валута по која се врши пресметувањето со странската фирма.

За стоките чија цена е врзана за исполнувањето на условите од член 256 на Царинскиот закон, во решението мора да се означат дека вкупната вредност е привремена.

Постапката по барањето за отворање на консигнационно складиште е итна.

Член 30

Ако држателот на консигнационото складиште бара проширување или преселување на консигнационото складиште во други простории и простори, кон барањето е должен да поднесе:

1) препис на решението со кое е одобрено отворањето на консигнационото складиште;

2) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште.

Врз постапката за проширување и преселување на консигнационото складиште согласно ќе се применат одредбите на овој правилник во постапката за отворање на консигнационно складиште.

Член 31

Ако држателот на консигнационото складиште бара промена на вкупната вредност и на асортиманот на стоките во консигнационото складиште, кон барањето е должен да поднесе:

1) препис на решението со кое е одобрено отворање на консигнационото складиште;

2) препис и превод на новиот договор за држење на консигнационото складиште, односно анекс кон договорот за зголемување на вкупната вредност и за промена на асортиманот на стоките во консигнационото складиште.

Кон преписите на договорите од точка 2 на став 1 на овој член, држателот на консигнационото складиште ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Врз основа на барањето и приложените исправи, царинарницата донесува решение за одобрение на промената на вкупната вредност и на асортиманот на стоките во консигнационото складиште.

Промената на вкупната вредност од став 1 на овој член нема да се врши ако е во прашање привремено зголемување на вредноста на стоките во консигнационото складиште, не подолго од 30 дена, поради поединечни испораки на стоки од поголема вредност.

Како промена на асортиманот на стоките, во смисла на став 1 на овој член, се смета промената на видот (на изборот) на стоките што се сместуваат во истите простории и простори на веќе отворено консигнационно складиште.

Разликата помеѓу привремената вредност од член 29 став 4 на овој правилник и фактичната цена по која стоките се продаваат, не се смета како промена на вредноста во смисла на овој член.

Член 32

Ако странската фирма со посебен договор или налог ја менува вредноста на одделни видови стоки, држателот на консигнационото складиште ѝ поднесува на царинарницата барање за измена на вредноста, кон кое го прилага и посебниот договор или налогот.

Врз основа на барањето од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за промена на вредноста на одделни видови стоки во консигнационото складиште, во кое, покрај другото, означува од кој момент важи новата вредност. Новата вредност не може да се однесува на стоките што се продадени од консигнационото складиште до моментот на поднесувањето на барањето за измена на вредноста.

За стоките од член 29 став 4 на овој правилник, поединечната вредност на продадените стоки се утврдува во смисла на член 266 став 5 на Царинскиот закон, а по постапката од член 56 на овој правилник.

Член 33

За промена на називот на странската фирма во решението со кое е одобрено отворање на консигнационно складиште, држателот на консигнационото складиште ѝ поднесува на царинарницата барање, кон кое прилага препис и превод на дописот од странската фирма со кој држателот се известува дека новата фирма ги презема сите права и обврски на поранешната фирма од договорот за застапување и држење на консигнационото складиште и соодветната исправа со која се докажува таа промена.

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, подносителот на барањето ѝ го поднесува на царинарницата на увид и неговиот оригинал.

Член 34

Стоките што пристигнале од странство заради сместување во консигнационото складиште, можат претходно да се сместат во царински магазин, во царински склад, во царинско сместувалиште, во царинско складиште или во слободна царинска зона.

По исклучок, зависно од видот на стоките, од условите на сместувањето и од други оправдани причини, царинарницата може да одобри сместување на стоките и во посебни простории на држателот на консигнационото складиште.

Погодноста на посебните простории од став 2 на овој член за сместување на стоките, ја утврдува царинарницата, со преглед на тие простории.

Член 35

Декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште се поднесува во четири примерока, од кои оригиналот и еден примерок се наменети за потребите на царинарницата, а два за држателот на консигнационото складиште.

Држателот на консигнационото складиште, кон декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште поднесува:

- 1) превозна исправа;
- 2) фактура на странската фирма;
- 3) спецификација — ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Во заглавјето на декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште мора да се стави ознаката: „СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ВО КОНСИГНАЦИОНОТО СКЛАДИШТЕ“.

Член 36

Врз постапката при приемот на декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште, согласно се применуваат одредбите на чл. 253 до 257 од Царинскиот закон.

Член 37

Држателот на консигнационото складиште, пред поднесувањето на декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште, а заради правилно пријавување на стоките, може да бара претходен преглед на стоките, во смисла на член 258 од Царинскиот закон.

Член 38

Прегледот на стоките заради сместување во консигнационото складиште, царинарницата го врши во царински магазин, во царински склад, во царинско складиште во слободна царинска зона, а, на барање на држателот на консигнационото складиште, царинарницата може да одобри прегледот на стоките да се изврши и во консигнационото складиште.

Врз основа на решението со кое се одобрува прегледот на стоките во консигнационото складиште, стоките, под царински надзор, и на трошок на држателот на консигнационото складиште, се испраќаат во консигнационото складиште.

Член 39

Врз постапката на прегледот на стоките што се сместуваат во консигнационно складиште согласно ќе се применат одредбите на чл. 259 до 266 од Царинскиот закон.

Член 40

По извршениот преглед, држателот на консигнационото складиште ги сместува стоките во консигнационото складиште врз основа на декларацијата за сместување на стоките во консигнационото складиште.

Држателот на консигнационото складиште е должен да ги смести стоките во консигнационото складиште одвоено по видови.

Член 41

Измена на податоците во поглед на количината, видот и квалитетот на стоките, утврдени во декларацијата за сместувањето на стоките во консигнационото складиште, во смисла на чл. 35 до 39 на овој правилник, може да се врши само под условите од член 271 на Царинскиот закон.

Член 42

Ако држателот на консигнационото складиште во исти простории односно простори држи стоки што се сопственост на разни странски фирми што ги застапува (член 214 на Царинскиот закон), е должен на соодветен начин и прегледно да ги одвои стоките на одделните фирми.

Член 43

По извршеното сместување на стоките во консигнационото складиште држателот на консигнационото складиште е должен да ги евидентира сместените стоки.

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во рок од пет работни денови од денот на сместувањето на стоките во консигнационото складиште, и тоа:

- 1) на збирниот картон, што ги содржи следните рубрики: држател на консигнационото складиште,

странска фирма, број на решението на царинарницата, вкупна вредност на стоките, број на декларацијата, количина на стоките, вредност на стоките и состојба;

2) на листовите на материјалната картотека што ги содржат следните рубрики: држател на консигнационото складиште, странска фирма, број на картичката, називот на стоките, тарифен број, цена, исправа за книжењето, количина на стоките, вредност на стоките и состојба.

Образецот на збирниот картон односно образецот на листот на материјалната картотека се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел (Образец II односно Образец III).

Ако тоа го одобри надлежната царинарница, евиденцијата од став 2 на овој член може да се приспособи и да се води и по системот на механиска обработка на податоците (магнетна картичка, диск, лента и сл.).

Покрај овие податоци, држателот на консигнационото складиште, за своите потреби, во листовите на картотеката може да внесе и други рубрики.

Евидентирањето на вредноста на стоките се врши по цената во девизи по која стоките се продаваат од консигнационото складиште.

Член 44

Држателот на консигнационото складиште е должен, кон писменото барање, да ѝ ги поднесе на царинарницата заради заверка сите непополнети збирни картони.

Збирните картони за секое консигнационо складиште царинарницата ги заверува со ставање отпечаток на службениот царински печат во горниот десен агол на картонот и со означување на редните броеви почнувајќи од број еден.

Оштетените збирни картони, што царинарницата ги заверила, држателот на консигнационото складиште мора да ѝ ги врати на царинарницата. Царинарницата заверува нови картони со истите редни броеви, а оштетените ги уништува.

Член 45

Држателот на консигнационото складиште е должен да води евиденција во збирните картони и во листовите на материјалната картотека во местото каде што се наоѓа консигнационото складиште.

Член 46

Податоците за стоките внесени во збирните картони и листовите на материјалната картотека, не смеат да се менуваат со бришење, прецртување или дополнително допишување — освен ако царинарницата со решение одобрила измена на податоците. Во тој случај, бројот и датумот на решението и изменетите податоци за стоките се внесуваат во следната слободна рубрика.

Член 47

Стоките што се сместени во консигнационото складиште можат да се пренесат во царински магазин, царински склад или царинско складиште, да се упатат во друго консигнационо складиште или продажно место на истиот држател, да се изложат на саем и изложба, да се изнесат заради демонстрација, да се продадат заради снабдување на домашни и странски бродови и воздухоплови во меѓународниот сообраќај или за користење надвор од царинското подрачје на Југославија, како и да се вратат во странство.

Член 48

Ако стоките од консигнационото складиште се пренесуваат во царински магазин или царински склад, држателот на консигнационото складиште е должен на царинарницата да ѝ го поднесе пополнетиот образец — Излезен лист, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел (Образец IV). Излезниот лист се поднесува во четири при-

мера, од кои секој примерок мора да носи ист сервиски број.

Царинарницата го одобрува пренесувањето на стоките од консигнационото складиште во царински магазин или царински склад со ставање отпечаток на службениот царински печат и со потпис на овластениот царински работник врз сите примероци на излезниот лист.

Еден примерок на излезниот лист останува во консигнационото складиште, заради раздолжување, на евиденцијата, а вториот кај царинарницата што го одобрила пренесувањето на стоките во царинскиот магазин или царинскиот склад. Останатите два примерока ги придружуваат стоките и ѝ се предаваат на царинарницата во чиј магазин или склад стоките се сместуваат. Приемната царинарница ги заверува двата примерока на излезниот лист и еден задржува, а другиот ѝ го доставува на испратната царинарница како потврда на приемот на стоките.

Царинарницата во чиј магазин или склад се пренесени стоките од консигнационото складиште, со тие стоки постапува на начинот пропишан за стоките увезени од странство.

Член 49

Врз постапката за упатување на стоките од консигнационото складиште во друго консигнационо складиште, царинско складиште, или продажно место на ист држател на консигнационото складиште, согласно ќе се примени постапката пропишана во член 48 на овој правилник.

Член 50

Ако стоките привремено се изнесуваат од консигнационото складиште заради излагање на саем или изложба, држателот на консигнационото складиште поднесува излезен лист во три примерока. Царинарницата го одобрува упатувањето на стоките со ставање отпечаток на службениот царински печат и со потпис на овластениот царински работник врз сите примероци на излезниот лист. Еден примерок на излезниот лист задржува царинарницата, вториот му се предава на држателот на консигнационото складиште, а третиот ги придружува стоките и му се предава на царинскиот орган на саемот односно на изложбата.

Ако стоките од консигнационото складиште се пренесуваат во излози или во изложбени простори на држателот на консигнационото складиште односно заради демонстрации, излезниот лист се поднесува во два примерока, од кои еден задржува царинарницата а другиот му се предава на држателот на консигнациониот склад. Царинарницата го одобрува пренесувањето на стоките во излози или во изложбени простори односно заради демонстрации со ставање отпечаток на службениот царински печат и со потпис на овластениот царински работник врз двата примерока на излезниот лист.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, не се раздолжува евиденцијата на консигнационото складиште.

Член 51

Врз постапката за упатување на стоките од консигнационото складиште заради снабдување на домашни и странски бродови и воздухоплови во меѓународниот сообраќај, согласно ќе се примени постапката пропишана во член 48 на овој правилник.

За стоките од став 1 на овој член, со кои се снабдуваат домашни и странски бродови, заповедникот на бродот потврдува на излезниот лист дека се натоварени во брод.

Член 52

Стоките што во смисла на чл. 49, 50 и 51 на овој правилник, биле упатени на саеми, изложби, заради демонстрации, во продажни простори или заради снабдување на домашни и странски бродови и воздухоплови, се враќаат во консигнационото складиште со Повратен лист (Образец V), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

За стоките од став 1 на овој член држателот на консигнационото складиште е должен да ѝ поднесе на царинарницата повратен лист во четири примерока. Царинарницата ги заверува сите примероци на повратниот лист и еден примерок задржува, а другите примероци ги придружуваат стоките. Приемната царинарница ги заверува сите три примероци на повратниот лист и еден задржува, вториот му го предава на држателот на консигнационото складиште, а третиот ѝ го доставува на испратната царинарница како потврда на приемот на стоките.

Член 53

Ако стоките се продаваат заради користење во странство или се враќаат во странство, држателот на консигнационото складиште е должен на царинарницата да ѝ поднесе излезен лист во пет примероци. Врз постапката за враќање на стоките во странство односно за продажба заради користење во странство согласно Ке се примени постапката пропишана во член 48 на овој правилник.

Член 54

Држателот на консигнационото складиште може да издава од консигнационото складиште, без плаќање царина и други давачки и без претходно одобрение од царинарницата, резервни делови за замена на неисправни или оштетени делови на увезени машини, апарати, инструменти и други технички стоки набавени преку консигнационото складиште или непосредно од странската фирма што држателот на консигнационото складиште ја застапува под следните услови:

- 1) да е во прашање замена на неисправни или оштетени делови во гарантниот рок;
- 2) да е утврдено дека делот што се заменува е неисправен или оштетен;
- 3) неисправниот или оштетениот дел да се врати во странство, да ѝ се предаде на царинарницата без надоместок или да се уништи под царински надзор.

Член 55

Царинењето на стоките продадени од консигнационото складиште се врши врз основа на декларацијата, што држателот на консигнационото складиште ѝ ја поднесува на царинарницата најдоцна до 15-тиот ден во месецот за стоките продадени во претходниот месец.

По исклучок од став 1 на овој член, за стоките чиј увоз е регулиран со посебни прописи и за стоките за кои царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина врз основа на чл 25 до 30 од Царинскиот закон, декларацијата, од името на купувачот односно на корисникот на повластницата, поднесува држателот на консигнационото складиште пред издавањето на стоките.

Член 56

Декларацијата за царинење на стоките продадени од консигнационото складиште се поднесува најмалку во три примерока.

Кон декларацијата се поднесува пријава за увозот на стоките, фактура и други исправи што се поднесуваат при увозот на таквите стоки.

За стоките што се ослободени од плаќање царина, кон декларацијата се поднесува и решението на царинарницата за ослободувањето од плаќање царина.

За стоките чиј увоз е регулиран со посебни прописи, кон декларацијата се поднесуваат и исправите што со тие прописи се предвидени. Ако се царинат стоки за кои со посебни прописи е предвидено поднесување уверение за потеклото на стоките, држателот на консигнационото складиште е должен кон декларацијата да поднесе изјава за потеклото на стоките што се царинат.

За деловите што се издадени од консигнационото складиште заради замена на неисправни или оштетени делови, во смисла на член 54 на овој пра-

вилник, држателот на консигнационото складиште е должен да поднесе исправа со која се докажува дека замената е извршена во гарантниот рок и спецификација во која се наведени количината и видот на издадените делови, нивната вредност и името на лицето на кое му се издадени деловите.

Член 57

Поднесената декларација царинарницата е должна да ја прими (регистрира) и да изврши пресметка на царината и на другите давачки во рок од десет дена од денот на поднесувањето на декларацијата.

По исклучок од став 1 на овој член, во случаите од член 219 став 3 на Царинскиот закон, царинарницата е должна да ја прими (регистрира) декларацијата и да изврши пресметка на царината и на другите давачки најдоцна наредниот работен ден од денот на поднесувањето на декларацијата.

По извршеното царинење, царинарницата го задржува оригиналот и една копија на декларацијата а третиот, односно другите примероци на декларацијата — ако се поднесени повеќе од три, му ги враќа на држателот на консигнационото складиште.

Член 58

Држателот на консигнационото складиште е должен врз основа на декларацијата за извршеното царинење на стоките да ја раздолжи евиденцијата најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на декларацијата од царинарницата.

Член 59

Ако по извршеното царинење на стоките продадени од консигнационото складиште царинарницата, во смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, поведе постапка за дополнителна наплата односно за враќање на царината и на другите увозни давачки, решението за дополнителната наплата односно за враќањето се донесува на името на царинскиот обврзник.

Член 60

Заради спроведување на мерките на царинскиот надзор над стоките сместени во консигнационото складиште, царинарницата ја води следната евиденција:

- 1) контролник на декларациите за сместување на стоките во консигнационото складиште;
- 2) контролник на декларациите за царинење на стоките продадени од консигнационно складиште;
- 3) збирни картони;
- 4) регистар на заверените збирни картони за секое консигнационно складиште.

Царинарницата е должна документацијата за стоките сместени во консигнационото складиште да ја среди одвоено по странските фирми што одделни држатели на консигнационото складиште ги застапуваат.

Член 61

Царинарницата е должна да изврши редовен преглед на консигнационите складишта најмалку еднаш годишно.

При прегледот на консигнационото складиште царинарницата ја срамнува евиденцијата со документацијата, и тие податоци ги споредува со состојбата на стоките во консигнационото складиште. За утврдената состојба царинарницата составува записник. Еден примерок на записникот му се доставува на држателот на консигнационото складиште.

Ако при прегледот се утврдени пропусти во работата на држателот на консигнационото складиште, царинарницата во записникот ги одредува роковите за отстранување на утврдените пропусти.

Член 62

Ако при прегледот на консигнационото складиште се утврди кусок на стоки во консигнационото складиште, царинарницата ќе поведе постапка за наплата на царината и на другите давачки.

Член 63

За стоките што се уништени додека биле сместени во консигнационото складиште, држателот на консигнационото складиште не е должен да плати царина и други давачки. Околноста дека стоките се уништени, царинарницата ја утврдува со решение. Врз основа на тоа решение држателот на консигнационото складиште ја раздолжува евиденцијата во консигнационото складиште.

Член 64

Постапката за затворање на консигнационото складиште се спроведува под условите од член 221 на Царинскиот закон.

VI. Други простории и простори

Член 65

Врз сместувањето на стоките и царинскиот надзор во други простории и простори, согласно ќе се применат одредбите на овој правилник за царинските сместувалишта.

VII. Слободни царински зони

Член 66

Подрачјето на слободната царинска зона мора да биде одредено и обележено на следниот начин, и тоа:

1) од копнената страна да е заградено со ограда висока 2,5 m, сметајќи од основата до нејзината највисока точка, со тоа што височината на вертикалниот дел да изнесува 2,20 m на кој се надоврзува искосениот дел под агол од 45° спрема подрачјето на слободната царинска зона;

2) вертикалниот дел на оградата да е направен од челична мрежа (жица) дебелина 0,2 cm, чии окца по обем не можат да бидат поголеми од 12 cm, или од тули или бетон дебелина на ѕидот најмалку 30 cm;

3) искосениот дел на оградата да е направен од три реда боцкава жица со растојание од 10 cm помеѓу секој ред жица;

4) оградата, ако е направена од челична мрежа, да е прицврстена за бетонски столбови дебелина најмалку 20 cm X 20 cm, кои мораат да бидат вкопани во земјата во длабочина од најмалку 40 cm, и поставени на растојание до 5 m;

5) портите да се високи 2,20 m, изработени од челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на приходите на кои е организирана непрекинатата царинска служба, наместо порта може да биде поставена само рампа;

6) портите и оградата ноќе да се осветлени;

7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА“ — со назначување на основачот на зоната;

8) водената површина на подрачјето на слободната царинска зона да е обележена со вкотовени плутачи, во бела боја, во пречник 50 cm, поставени на растојание од 200 m. Ако плутачите би ја попречувале редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во луката односно во пристаништето, плутачите можат да се постават и на растојание поголемо од 200 m.

Ако за тоа постојат оправдани причини, Сојузната управа за царини може да дозволи на одделни места царинската зона да се загради и на друг начин.

Член 67

Слободната царинска зона може да почне со работа кога основачот на зоната од Сојузната упра-

ва за царини ќе добие уверение дека се исполнети сите услови за успешно спроведување на мерките на царинскиот надзор на целото подрачје на зоната.

Пред издавањето на уверението, Сојузната управа за царини комисијски ги прегледува оградите, зградите, просториите, уредите, земјиштето и бентовите што влегуваат во составот на подрачјето на слободната царинска зона. Комисијата својот наод и мислење за тоа дали се исполнети сите услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор, пропишани со Царинскиот закон и со одредбите на овој правилник ги внесува во записникот.

Член 68

Заради спроведување на мерките на царинскиот надзор основачот на зоната е должен да води евиденција за работењето во слободната царинска зона, на начин што овозможува потребен увид на царинарницата во тоа работење и следење на движењето на стоките во слободната царинска зона.

Како движење на стоките се подразбира увоз или внесување на стоките во слободната царинска зона, преместување на тие стоки од едно складиште во друго, извоз односно изнесување на тие стоки од слободната царинска зона, како и вршење на други дејствија во смисла на член 235 од Царинскиот закон.

Евиденцијата на основачот за работењето во слободната царинска зона се состои од картотека и од средени исправи за стоките, и мора да се води така што за секоја одделна пратка да се води посебна картичка во која се внесуваат податоците пропишани со овој правилник. Податоците во картичките можат да се внесуваат само врз основа на уредни исправи што се одлагаат во посебни папки. На картичките се назначува врската со соодветните исправи.

Царинарницата води регистар на заверените картички на картотеката.

Член 69

Картичките предвидени со член 68 од овој правилник, во горниот дел, над колоните, преку целата широчина на картичката мораат да содржат назив на основачот, податоци за видот на стоките и за превозното средство со кое стоките се превезени и број на исправата врз основа на која стоките пристигнале во слободната царинска зона (бродски манифест, товарен лист и сл.).

Просторот на картичката под податоците наведени во став 1 на овој член е поделен на два дела, во кои посебно се евидентираат влегувањето и излегувањето на стоките. Во секој од тие делови се внесуваат податоци за подносителите на диспозициите, за регистарските броеви на диспозициите и за броевите на товарниците. Во соодветните колони, врз основа на уредните исправи, се внесуваат во секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за видот и количината на стоките. На крајот, од десната страна на колоните на секој дел на картичката, се внесуваат во посебна колона податоци за бројот на папката во која односната исправа е вложена. Количината на стоките се внесува во картичката по единица на мерка. Поблиските ознаки на местото на кое стоките се складирали (број на складиштето, број на полето и сл.) се внесуваат во посебна колона.

Секоја промена на состојбата на стоките мора, врз основа на уредните исправи, да се внесе во картичката. хронолошки под веќе внесените податоци во соодветните колони (записник за констативниот кусок, сертификат за квалитативното и квантитативното преземање, преносна диспозиција и сл.).

Податоците предвидени со овој правилник се внесуваат само на првата страна на картичката, додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесување на забелешки и на поблиски податоци потребни во поодделен случај.

При преносот на стоките од една картичка на друга мора на нив да се назначи врската на регистарските броеви односно на картичките.

По исклучок од одредбата на член 68 на овој правилник, за стоките од член 244 став 1 на Царинскиот закон можат во една картичка да се внесуваат податоци за повеќе пратки стоки.

Член 70

Покрај податоците од член 69 на овој правилник, во картичката можат да се внесуваат и други податоци што на основачот му се потребни во врска со неговото работење.

Пред изработката на картичките предвидени со овој правилник, основачот е должен од Сојузната управа за царини да прибави решение со кое се дава согласност за оние колони на картичките во кои се внесуваат податоците потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Член 71

Сите стоки што во слободната царинска зона се увезуваат или внесуваат во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во соодветните картички.

Картичките за стоките што се увезуваат се во бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а за стоките што се провозуваат — во зелена боја. Картичките за стоките што се увезуваат или провозуваат, а со кои се вршат директни манипулации, се обележуваат во горниот десни агол со црна ко-са црта.

Член 72

За стоките што се приготвуваат за пазарот (член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) промената ќе се евидентира на истата картичка на која тие стоки се евидентирани во смисла на член 71 на овој правилник.

Врз основа на извештајот за завршеното индустриско производство, на грбот на картичката се внесуваат податоците за производите добиени во процесот на индустриското производство, а за секој поединечен производ се отвора посебна картичка за внесување на потребните податоци што се предвидени со овој правилник.

Член 73

Индустриското производство на стоките (член 235 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) посебно се евидентира во картички во жолта боја.

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 1 од овој член, што се наменети на индустриското производство во зоната, се врши по спроведената постапка пропишана за редовниот увоз на стоките (член 238 на Царинскиот закон), односно по постапката за привремен увоз (член 305 став 1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон).

За стоките од став 2 на овој член, раздолжување на картичките од член 71 на овој правилник, се врши врз основа на декларација, а раздолжените стоки се евидентираат на картичките од став 1 на овој член.

Член 74

Евиденцијата предвидена со овој правилник се заснова врз системот на диспозиции што секој корисник на зоната му ги дава на основачот.

При изнесувањето на стоките од слободната царинска зона, евиденцијата на основачот се раздолжува врз основа на декларацијата односно врз основа на диспозицијата за складирањето заверена од царинарницата, на која е означен бројот на декларацијата. Еден примерок на заверената диспозиција останува во евиденцијата на основачот, а другиот примерок го задржува царинскиот работник на излезот од слободната царинска зона и го одлага според бројот на декларацијата. Врз основа на тоа, царинарницата ја контролира количината и видот на стоките што се изнесуваат од зоната.

Раздолжувањето во евиденцијата на основачот за стоките од член 244 став 1 на Царинскиот закон (директна манипулација) се врши врз основа на пријавата за увозот и провозот на стоките, што царинарницата ја заверува во два примерока. Еден примерок на пријавата за увозот и провозот на стоките корисникот на зоната му доставува на основачот.

Погрешно пополнетите или од други причини неупотребливите картички се поништуваат записнички под надзор на царинарницата.

Член 75

Во поглед на спроведувањето на мерките на царинскиот надзор домашните стоки извозно оцаринети и сместени во слободната царинска зона се изедначуваат со стоките од странска сопственост сместени во слободната царинска зона.

Домашните неоцаринети стоки (член 235 став 2 на Царинскиот закон) можат да се сместат во слободната царинска зона само врз основа на пријавата за извозот и провозот на стоките и исправата за царинење во зоната.

Член 76

Царинарницата во слободна царинска зона, за стоките за кои важат посебни прописи за прометот (опојни дроги, оружје и сл.), или за кои поради нивната особена вредност (благороден метал, накит и сл.) или од други причини треба да се спроведат посебни мерки на царинскиот надзор, може да одреди да се складираат во посебни простории во слободната царинска зона. Вратата на овие простории мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а клучот од другата брава — корисникот на просториите.

Еден чифт резервни клучеви на овие простории, запечатен од царинарницата, стои кај дежурната служба на безбедноста во зоната, на посебно означено место, осигурено и лесно достапно. Користење на овие клучеви е дозволено само во случај на пожар, експлозија, поплава или слични причини на виша сила, поради кои е потребна итна и неодољна интервенција заради спречување на поголема штета на стоките сместени во тие простории, или заради отстранување на последиците на штетата што настанале или би можале да настанат на некои други стоки сместени во слободната царинска зона. Користењето на резервните клучеви е дозволено само во присуство на припадниците на органите на безбедноста во зоната, а за тоа користење без одлагање мора да се извести дежурниот работник на царинарницата. За секое користење на овие клучеви се составува посебен записник.

Член 77

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Упатството за спроведување царински надзор над стоките сместени во царински склад и царинско сместувалиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/66), Упатството за царинскиот надзор над стоките во констигнационен лагер и за царинењето на таквите стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/65 и 21/68) и Решението за овластување на царинарниците да одобруваат отворање, преселување и проширување на констигнациони лагери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/66).

Член 78

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр. 01-01 Д-11630/1
26 јули 1973 година

Белград

Директор,
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

Образец III

ЛИСТ НА МАТЕРИЈАЛНАТА КАРТОТЕКА

Држател на консигнационото складиште _____

Странска фирма _____

Вид стоки _____ Каталогски бр.

--	--	--	--	--

Наименување на стоките според Царинската тарифа и според списокот на режимот _____

Тар. бр. на Цар. тарифа _____ Стапка _____ Режим _____

Единица на мерка _____ Цена _____

Реден број	Декларација		Издатница		Количина			Вредност		
	Број	Датум	Број	Датум	Примање	Издавање	Состојба	Примање	Издавање	Состојба

Образец IV

_____ (Држател на консигнационото складиште)

Датум _____

_____ (Складиште на странска фирма)

_____ Пресметковен лист бр. _____ _____ Број на цар. пломба _____
--

ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ БР. _____

Стоките се упатуваат _____

Реден број	Вид стоки	Единица на мерка	Цена по единица на мерка	Количина	Вредност	Забелешка
	Вкупно:					

Датум _____

(Заверка на царинарницата од која се упатуваат стоките)

_____ (Примил стоки)

Датум _____

(Заверка на царинарницата која ги прима стоките)

_____ (Предал стоки)

Образец V.

(Држател на консигнационото складиште)

(Царинско складиште, прирачен магазин, авион,
брод, саем и др.)

ПОВРАТЕН ЛИСТ БР. _____

Датум _____

Пресметковен лист бр.	_____
Излезен лист бр.	_____
Број на евиденцијата	_____
Број на царинската пломба	_____

Стоките се упатуваат _____

Реден број	Вид стоки	Единица на мерка	Количина	Цена по единица на мерка	Вредност	Забелешка
	Вкупно:					

Датум _____

(Заверка на царинарницата од која се упатуваат стоките)

_____ (Предал стоки)

Датум _____

Дека стоките се вратени во консигнационото складиште потврдува царинарницата

_____ (Примил стоки)

607.

Врз основа на член 11 став 2, член 74 став 3, член 113 став 1, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5, член 261 став 2 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ, ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: условите и начинот на земање мостри; видовите и начинот на употреба на царинските обележја; содржината, обликот и начинот на поднесување декларација и на исправите што се поднесуваат кон декларацијата; образецот на пријавата за извоз и провоз на стоки и на пријавата за увоз и провоз на стоки; образецот на заминувачкиот бродски манифест; мерките на царинскиот надзор над домашните стоки што се превезуваат од едно домашно место во друго домашно место по морето, граничните реки и граничните езера; исправите што мораат да ги имаат бродовите без манифест и царинските исправи со кои стоките ѝ се упатуваат на друга царинарница.

Услови и начин на земање мостри

Член 2

Мостри на стоки се земаат ако за утврдувањето на видот и квалитетот на стоките треба да се изврши хемиско-технолошко или некое друго испитување на стоки.

Член 3

Мострите на стоки во постапката за царинење се земаат по службена должност или на барање на подносителот на декларацијата.

Земањето мостри по службена должност, во смисла на член 261, член 264 став 2 и член 265 став 2 на Царинскиот закон, царинарницата го врши во присуство на подносителот на декларацијата. За земањето мостри се составува записник во три примероци на образецот — Записник за земањето мостри (Образец I). По еден примерок од записникот останува кај царинарницата и кај подносителот на декларацијата, а третиот примерок, заедно со мострата, ѝ се доставува на царинската лабораторија односно на установата што треба да го изврши испитувањето.

Земањето мостри на барање на подносителот на декларацијата, во смисла на член 258 на Царинскиот закон, се врши во присуство на овластениот царински работник.

Член 4

Од секој вид стоки се земаат по три примероци мостри, во количините потребни за испитувањето.

Член 5

Ако има повеќе колети, цистерни, вагони или други преносни односно превозни средства во кои се наоѓаат истовидни стоки чија идентичност не може да се утврди со обичен преглед, се земаат потребен број мостри од оние колети, цистерни, вагони или други преносни односно превозни средства што ќе ги одреди царинарницата.

Член 6

Потребната количина која, во смисла на чл. 4 и 5 на овој правилник, се зема како мостра, изнесува, по правило:

а) за стоки во цврста состојба:

- | | |
|--|-------|
| 1) за масти и восоци | 100 g |
| 2) за отровни, корозивни и слични матери | 50 g |
| 3) за други стоки во цврста состојба | 100 g |

б) за стоки во течна состојба:

- | | |
|--|---------|
| 1) за нафта и нафтини деривати | 1 литар |
| 2) за растителни масла | 250 ml |
| 3) за етефични масла, екстракти и концентрати на мириси, на витамини и сл. | 25 ml |
| 4) за алкохол и алкохолни пијачки | 1 литар |
| 5) за отровни, корозивни и слични матери | 50 ml |
| 6) за други стоки во течна состојба | 100 ml |

в) за стоки во листови, плочи, фолии, ленти, прачки и сл.:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) за хартија: | |
| — во ролни ширина до 15 cm | 50 cm по должината на ролната |
| — во ролни ширина над 15 cm | 20 cm по должината на ролната |
| — во листови | 2 табака |
| 2) за картон и лепенка | 20 cm × 30 cm |
| 3) за кожа, пластични фолии, лим и други стоки во табли | 20 cm × 30 cm |
| 4) за метални ленти, прачки, профили и жица | 10 cm до 100 cm |

г) за текстилни стоки:

- | | |
|---|-------------|
| 1) за предивс и влакна | 50 до 150 g |
| 2) за монофиламенти | 10 m |
| 3) за метални стоки по целата ширина | 10 cm |
| 4) за ткаенина за завеси по целата ширина | 20 cm |

Ако за испитувањето на мострите е доволна помала количина стоки од количината од став 1 на овој член, односно ако е неопходна поголема количина — ќе се земе потребната количина стоки.

Член 7

Стоките земени како мостра се премеруваат и утврдената тежина се означува на обвивката на мострата и се внесува во записникот.

Секој примерок мостра се означува со посебен реден број.

Ако се во прашање стоки во оригинално пакување, во записникот се внесуваат и карактеристичните податоци назначени на тоа пакување.

Член 8

Секој примерок мостра мора да се запечати со печатен восок, со втиснат службен царински жиг или на него мора да се стави царинска пломба.

Член 9

Мострите царинарницата ги праќа на испитување со придружен акт (Образец II).

Во придружниот акт се внесуваат: името на подносителот на декларацијата; обликот, знакот и бројот на колетите; бројот и датумот на пријавата за увоз и провоз на стоки; бројот на декларацијата и други потребни податоци. Придружниот акт царинарницата го заверува со службениот печат и потписот на овластениот царински работник.

Член 10

По извршеното испитување, мострите од вредност царинарницата ги враќа во колетите од кои се земени, ако не се потрошени или станале неупотребливи поради испитувањето.

Другите мостри, ако подносителот на декларацијата не сака да ги прими, царинарницата ги става во царинската збирка или ги уништува ако не и се потребни на збирката.

Ако во врска со земените мостри се води управна постапка односно спор, мострите мораат да се чуваат до окончувањето на постапката односно на спорот.

Член 11

Ако мострите се земаат во смисла на член 258 на Царинскиот закон, на превозната односно преносната исправа царинарницата констатира дека се земени мострите и ја назначува количината на стоката што е земена како мостра.

Во поглед на потребните количини мостри што се земаат во смисла на член 258 на Царинскиот закон, согласно се применува член 6 од овој правилник.

Член 12

Садовите и материјалите потребни за земање мостри ги обезбедува царинарницата по службена должност, врз товар на средствата на редовната дејност на царинарницата.

Видови и начин на употреба на царинските обележја

Член 13

Царински обележја се средства со кои се обележуваат царинските стоки заради обезбедување нивната идентичност од моментот кога се ставени под царински надзор до завршетокот на царинската постапка.

Член 14

Обележување стоки со царински обележја се врши кога тоа е предвидено со Царинскиот закон и со други прописи донесени врз основа на тој закон, односно кога во царинската постапка треба да се обезбеди идентичност на стоките.

Член 15

Царински обележја се царински пломби и отпечатоци на службениот царински жиг и на службениот царински печат.

Како царински обележја се сметаат и описот на стоките, списоците, фотографиите, скиците или цртежите со опис, заверени од царинарницата, кои се употребуваат ако на царинските стоки не можат да се стават царинските обележја од став 1 на овој член.

Член 16

Царинската пломба е нарочно пригодено плоскокато парче олово, во тркалезен облик, со шуплина во пречникот која од една страна завршува со еден

а од другата страна со два отвора. Низ пломбата се провлекува калена железна жица, гола или обложена.

При обележувањето на стоките, пломбата се жигосува (пресува) со царински клешти, на кои од едната страна е врезан државниот грб на Југославија, а на другата — бројот на клештите и називот на царинарницата.

Секои царински клешти мораат да имаат посебен број.

Царинска пломба може да биде изработена и од друг соодветен метал.

Член 17

Службениот царински жиг за восок е од месинг, во тркалезен облик, големина 35 mm во пречник.

Сувиот жиг е од челик, во тркалезна форма, големина 35 mm во пречник.

Називот на царинарницата на жигот е испишан во концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на јазиците на народите на Југославија.

Члан 18

Службениот царински печат е од гума, во тркалезна форма, големина 50 mm односно 35 mm во пречник, со називот на царинарницата, испишан во концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на јазиците на народите на Југославија.

Член 19

Царинската пломба, службениот царински жиг и службениот царински печат се ставаат односно се втиснуваат на најпогодно место на стоките, на обвивката на стоките, на превозното средство, на просторијата или просторот, и констатацијата за тоа се внесува во соодветната исправа (пријава за увоз и провоз на стоки, превозна исправа, записник и др.).

Со ставањето царински обележја не смеат да се оштетат стоките или тие да се сторат неупотребливи за целите поради кои се увезуваат.

Член 20

Царинските обележја, царинските клешти и друг материјал потребен за обележување на стоките ги обезбедува Сојузната управа за царини.

Содржина, облик и начин на поднесување на декларацијата и на исправите што се поднесуваат кон декларацијата

Член 21

Увозната царинска декларација се поднесува на Образецот III и Образецот IV, а извозната царинска декларација — на Образецот V.

Организациите на здружениот труд овластени за вршење работи на увоз на стоки, поднесуваат увозна царинска декларација која се состои од декларација за царинење (Образец III) и декларација за царинската вредност на увезените стоки (Образец IV).

Другите лица поднесуваат само увозна царинска декларација (Образец III).

Член 22

Увозна царинска декларација поднесуваат:
1) лицето на кое гласи превозната исправа;

2) лицето врз кое е пренесено правото од превозната исправа;

3) лицето што има писмено овластување односно диспозиција од царинскиот обврзник за поднесување на царинската декларација;

4) граѓани — за стоките што ги внесуваат со себеси од странство и кои не се царинат по скратена постапка.

Член 23

Извозна царинска декларација (Образец V) поднесува:

- 1) лицето што е испраќач на стоките;
- 2) лицето што има писмено овластување односно диспозиција од царинскиот обврзник за поднесување на царинската декларација.

Член 24

Декларација, покрај лицата од член 256 на Царинскиот закон, не поднесуваат:

- 1) лицата од чл. 25, 28 точ. 2, 9, 12 и 13 и член 29 точка 7 под а) и б) на Царинскиот закон;
- 2) лицата што примаат од странство или праќаат во странство филмови заради развивање.

Не се поднесува декларација и кога се врши царинење по службена должност.

Член 25

Декларацијата се поднесува во три примероци.

Царинарницата, на барање на подносителот, може да одобри поднесување на декларацијата и во повеќе примероци.

Член 26

Декларацијата се пополнува со пишувачка машина.

Во декларацијата текстовите и називите (имињата) не можат да се скратуваат ниту можат да се употребуваат знаци со кои се заменува текст или други податоци.

Подносителот на декларацијата не може да врши на декларацијата никакви додавања, бришења, прецртувања или исправања на запишани податоци.

Член 27

Наименувањето на стоките во декларацијата мора да биде целосно, така што стоките да можат со сигурност да се распоредат според Царинската тарифа, други тарифи односно други прописи што се применуваат при увозот односно извозот на стоки.

Под тарифен став, во смисла на член 255 став 2 на Царинскиот закон, се подразбира тарифниот број, наименувањето на стоките и царинската стапка од Царинската тарифа.

Ако на еден образец на декларација не можат да се пишуваат наименувањето за сите стоки што се пријавуваат за царинење, ќе се употребат потребен број обрасци на декларација.

Употребените обрасци на декларацијата се означуваат со редни броеви, почнувајќи од број еден.

Член 28

Кон декларацијата подносителот на декларацијата поднесува фактура, превозна исправа, пресметка на трошоците на превозот и пресметка на трошоците на осигурувањето, ако овие пресметки не се дадени во превозната исправа односно во фактурата, а во зависност од видот на стоките и од условите на увозот односно извозот, кон декларацијата се

поднесуваат и: пријава за склучената работа; пријава за увоз односно пријава за извоз на стоки; уверение за потеклото на стоките; уверение за квалитетот; ветеринарно-фитопатолошко уверение, како и други исправи чие поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за правилното водење на царинската постапка.

Царинарницата му го потврдува на подносителот на декларацијата времето кога декларацијата и исправите од став 1 на овој член се предадени.

Член 29

Декларацијата што не ги исполнува условите пропишани во чл. 27, до 29 на овој правилник, се смета како неисправна во смисла на член 257 од Царинскиот закон.

Член 30

По приемот на декларацијата, царинарницата на секој нејзин образец го запишува бројот под кој е заведена (регистрирана) во контролникот на декларациите. На секој образец на декларацијата и на исправите приложени кон декларацијата царинарницата става отпечаток на службениот царински печат.

Член 31

Увозна царинска декларација може да се поднесе во рок од 8 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата, ако се увезуваат:

1) ТВ-филмови и снимени вести, чие емитурање е врзано за рок;

2) весници и списанија;

3) радиоактивни изотопи, вакцини и лекови за кои важат посебни услови на чување или итно ќе се применат;

4) делови за итни поправки на основни средства во експлоатација.

По склучок од став 1 на овој член, ако се увезуваат книги, декларацијата се поднесува во рок од 30 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, стоките се подигаат од царинарницата врз основа на изјава на царинскиот обврзник за видот, количината, квалитетот и вредоста на стоките и за целта на увозот, а по извршена уплата на привремено пресметаниот износ на царината и на другите давачки.

Член 32

На декларацијата, покрај потписот на секое лице кое учествува во постапката за царинење на стоките, со печатни букви или со помош на жиг се запишуваат и нивните имиња и презимиња.

Член 33

Одредбите од овој правилник во поглед на содржината и начинот на поднесувањето на декларацијата нема да се применуваат врз случаите во кои поднесувањето на декларацијата е регулирано со други прописи.

Пријава за увоз и провоз на стоки и пријава за извоз и провоз на стоки

Член 34

Пријавите за увоз и провоз на стоки (член 74 став 3 на Царинскиот закон) односно пријавите за извоз и провоз на стоки (член 287 став 4 на Царинскиот закон) се поднесуваат на Образецот VI односно Образецот VII.

Заминувачки бродски манифест**Член 35**

Заминувачкиот бродски манифест (член 113 став 1 на Царинскиот закон) се поднесува на образецот VIII.

Царински надзор над домашните стоки што се превезуваат од едно домашно место во друго домашно место по море, гранични реки или гранични езера и бродски исправи на бродови без манифест

Член 36

Царинскиот надзор над домашните стоки што се превезуваат од едно домашно место во друго домашно место по море, гранични реки или гранични езера, и над стоки што ги превезуваат бродовите од член 114 точ. 5, 6 и 7 на Царинскиот закон, царинарницата го врши со преглед на царинската бродска книга (во натамошниот текст: бродската книга) и со преглед на бродот.

Член 37

Сите бродови и други пловни објекти (во натамошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во смисла на член 36 од овој правилник, се должни да водат бродска книга според Образецот IX.

Бродската книга ја заверува царинарницата надлежна според матичната лука односно пристаништето на бродот.

Бродската книга заверена од царинарницата претставува царинска исправа од член 114 точка 2 на Царинскиот закон.

Член 38

Возачот непосредно по извршениот натовар на стоките во бродот е должен да ги запише податоците за натоварените стоки во бродската книга (рубрики 1 до 7).

Член 39

Возачот непосредно по извршениот истовар на стоките од бродот е должен да ги запише податоците за истоварените стоки во бродската книга (рубрики 8 до 10), а примателот на стоките го потврдува приемот на стоките запишан во рубриката 11 на бродската книга.

Член 40

Ако истоварот на стоките се врши во повеќе места долж домашниот брег, возачот е должен во рубрика 8 на бродската книга да ги наведе сите места на истоварот на стоките а во рубриките 9 и 10 — количината на истоварените стоки и датумот на истоварот, посебно за секое место на истоварот. Примателите на стоките ова го потврдуваат во рубрика 11 на бродската книга.

Член 41

Царинарницата повремено врши преглед на бродовите што превезуваат стоки во смисла на член 36 на овој правилник, и ја проверува уредноста и точноста на водењето на бродската книга, со споредување на податоците од бродската книга со состојбата на стоките што се превезуваат.

За утврдените неисправности царинарницата составува записник во два примерока, од кои еден му предава на возачот.

Царинска исправа со која стоките и се упатуваат на друга царинарница

Член 42

Ако со Царинскиот закон или со прописите донесени врз основа на тој закон не е одредено пои-

наку, стоките ѝ се упатуваат на друга царинарница со царинска проследница (Образец X).

Член 43

Ако стоките ѝ се упатуваат на другата царинарница со железнички превозни средства, граничната железничка станица ѝ ги поднесува на влезната царинарница, кон пријавата за увоз и провоз на стоки, и железничките превозни исправи на кои е втиснат штембилот за увозна царинска стока односно за провозна царинска стока, во зелена боја (Образец XI).

Член 44

Ако стоките што ѝ се пријавени на царинарницата по дополнителна диспозиција или од други причини се враќаат во земјата од која се доставени или се упатуваат во некоја друга земја, на превозните исправи мора да се назначени дека се во прашање странски стоки и да се наведе земјата од која стоките пристигнале во Југославија.

Завршни одредби**Член 45**

Обрасците I до XI се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 46

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат: Упатството за условите и начинот на земање мостри на стоки во царинската постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61), Упатството за видовите на царинските обележја и за начинот на нивната употреба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61), Наредбата за основавањето, организацијата и работата на царинските лаборатории („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/61), Наредбата за содржината и начинот на пополнувањето и поднесувањето на декларацијата за царинење стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/64, 52/69 и 39/72), Наредбата за мерките на царински надзор над домашните стоки што од едно во друго домашно место се превезуваат по море, гранични реки или гранични езера („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), Наредбата за поднесување пријави за извоз и увоз на стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), Наредбата за пополнување пријави за увозот и извозот на стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61), Наредбата за условите за вршење измени или исправи на податоците во пријавите за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65) и Листата на стоките за чија вредност податоците се внесуваат во пријавата за извоз на стоки врз основа на претходна калкулација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62 и 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/70).

Член 47

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр. 01-01 Д-11629/1
26 јули 1973 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

Образец I

Царинарница _____

Број _____

Датум _____

**ЗАПИСНИК
ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ**

1. Царински обврзник _____
2. Подносител на декларацијата _____
3. Корисник на стоките _____
4. Број и датум на увозната-извозната царинска декларација _____
5. Трговски назив на стоките _____
6. Пријавен тарифен став според Царинската тарифа _____

 (наименување, тарифен број и стапка)
7. Наименување и режим од Списокот на стоките _____
8. Количина на стоките _____
9. Вредност на стоките _____
10. Мостри земени од _____ ознаки _____
11. Ознаки на мостри _____
12. Царински обележја _____
13. Количина по мостра _____
14. Забелешка _____
15. Прилози _____

Овој записник е составен на _____ во три примероци.

Присуствувал при земањето мостри
и примил примерок на записникот,

Царински работник,

(М.П.) _____

Образец II

Царинарница _____

Број и датум на увозната-извозната царинска декларација _____

Царински обврзник _____

Трговски назив на стоките _____

Мостра земена од _____ ознаки _____

Подносител на декларацијата,

Царински работник,

(М.П.) _____

Образец IV

(Царинарница)

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ БР. _____

Царински обврзник	Тарифен број од Царинската тарифа
Фактура	Паритет на испораката

		Динари
	БРУТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ	
I	Износи што не се засметуваат во царинската основица	
1	Вообичаен паричен рабат	
2	Каса-сконто	
3	Трошоци на монтажа	
4	Трошоци на техничката документација	
5	Камата на кредитот	
6	Друго	
7	Вкупно износите што не се засметуваат во основицата	
	НЕТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИ	
II	Трошоци што се засметуваат во царинската основица	
1	Трошоци на превозот	
2	Трошоци на осигурувањето	
3	Провизија на посредниците	
4	Трошоци настанати со прибавувањето на документацијата за купувањето на стоките, вклучувајќи ги и конзуларните такси	
5	Давачки и превозни такси што ги товарат стоките надвор од царинското подрачје на Југославија	
6	Трошоци на вообичаена амбалажа	
7	Трошоци на натоварот и претоварот	
8	Други трошоци во врска со доставувањето на стоки	
9	Вкупно трошоците што се засметуваат во основицата	
III	Царинска основица	

(Место и датум)

(М.П.)

(Подносител на декларацијата)

IZVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA BR. — ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА БР.
IZVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA ŠT. — ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА ШТ.

OBRAZAC V

Пријављујем Каринарници у
 И ти пријавувам на царинарницата во _____
 Пријављујам Каринарници в
 Пријављујам Каринарници у
 ниже наведени роби за извозно царинjenje.
 долу наведените стоки за извозно царинење.
 сподај наведено благо за извозно царинjenje.
 ниже наведену робу за извозно царинење.

Primljeno dana _____ 19___ god.
 Примено на _____ год.
 Prejeta dne _____ год.
 Примљено дана _____
 u _____ sati.
 во _____ часот.
 ob _____ uri.
 у _____ часова.

Prilažem: — Прилагам: _____
 Prilagam: — Прилажем: _____

Pregled robe i proračun obaviti će:
 Преглед на стоките и пресметка
 ќе извршат:
 Blago bosta pregledala in davščine
 obračunala:
 Преглед робе и прорачун извршиће:

Izvoznik: — Извозник _____
 Izvoznik: — Извозник _____

1) _____
 2) _____

(podnositelj deklaracije, potpis i pečat — подносител на декларацијата,
 потпис и печат)

(M. P. — M. П.)

(deklarant, podpis in pečat — подносилац декларације, потпис и печат)

Datum _____ 19___ godine
 Dne _____ година
 Датум _____

(potpis primaoca deklaracije)
 (потпис на примателот на декларацијата)
 (podpis pravecnika deklaracije)
 (потпис примателот на декларације)

Broj Številka Broj	Oblik — Облик	Numera — [Нумера] Številka — Нумера	Težina — Тежина		Vrednost robe u din — Вредн. на сток. во дин. Vrednost blaga v din — Вредност робе у ди	Imenovanje robe prema carinskoj tarifi i tarifni broj — Наименовање на стоките според царинската тарифа и тарифен број
			bruto — бруто	neto — нето		
1	2	3	4	5	6	7

Napomena: — Забелешка: _____
 Opomba: — Напомена: _____
 Pregled i obračun obaviti: — Прегледот и пресметката ги извршиле:
 Pregledala in obračunala: — Преглед и обрачун извршиле:
 Dana _____ u _____ sati.
 На денот _____ 19___ god. во _____ час.
 Dne _____ год. ob _____ uri.
 Дана _____ у _____ час.

Taksa iz T. br. 21 ZTSUT
 Такса од Т. бр. 21 од ЗТСАТ
 Taksa iz tar. št. 21 ZTZUT
 Такса из Т. бр. 21 ЗТСАТ

UKUPNO DIN
 ВКУПНО ДИН
 SKUPAJ DIN
 УКУПНО ДИН

Prisutan pregledu: — Присутни при прегледот: _____
 V navzočnosti: — Присутан прегледу:
KONTROLNI NALAZ — КОНТРОЛЕН НАОД
KONTROLNE UGOTOVITVE — КОНТРОЛНИ НАЛАЗ

(M. P. — M. П.)

Slovima din: — Со букви дин.: _____
 Z besedami din: — Словима дин.: _____
 Naplatio dana _____ 19___ g.
 Наплатил на денот _____ г.
 Plačano dne _____
 Наплатио дана _____
 Blagajnik — Благајник _____
 Blagajnik — Благајник _____
 Prihodna knjiga br. _____ 19___ g.
 Приходна книга бр. _____ г.
 Knjiga dohodkov št. _____
 Приходна книга бр. _____
 Proknjižilo — Прокњижил _____
 Vknjižil — Прокњижио _____

Carinarnici — До Царинарницата _____
 Carinarnici — Царинарници _____
 S molbam da potvrdi izlazak navedene robe iz zemlje.
 Со молба да го потврди излезакот на наведените стоки од земјата.
 S prošnjo, da potvrdi odhod navedenega blaga iz države.
 С молбом да потврди излезакот наведеное робе из земље.
 Roba obilježena sa — Стоката е обележена со _____ олова бр. _____
 Blago je zaznamovano s — Роба је обележена са _____ олова бр. _____
 Potvrđujem primitak navedene robe i obvezujem se da ću je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od 15 dana.
 Потврдујам приматок наведеное робе и обавезујам се да ѝ ја пријави излазној царинарници у року од 15 дана.
 То потврдувам приемот на наведените стоки и се обврзувам дека истите ќе ѝ ги пријавам на излезната царинарница во рок од 15 дена.
 Потврђујем приемот наведеное блага. Завезујам се, да га бот в 15 дена пријави изходни царинарници.
 Потврђујам приемот наведеное робе и обавезујам се да ѝ ја пријави излазној царинарници у року од 15 дана.
 Dana — На денот _____ 19___ god. — год.
 Dne — Дана _____
 Žig vozača — Жиг на возачот _____
 Žig prevoznika — Жиг на возачот _____
 (potpis vozača — потпис на возачот —
 — potpis prevoznika — потпис на возачот)

(M. P. — M. П.)

(carinski radnik)
 (царински работник)
 (carinski delavec)
 (царински радник)

Carinarnica — Царинарницата _____
 Carinarnica — Царинарница _____
 Broj — Број _____
 Številka — Број _____
 _____ 19___ god. — год.
 Potvrđuje se da je roba navedena u ovoj deklaraciji izašla iz zemlje dana _____
 Се потврдува дека стоките наведени во оваа декларација излекле од земјата на денот _____
 Потврђујам, да је в теј декларацији наведено благо одшло из државе дне _____
 Потврђује се да је роба наведена у овој декларацији изашла из земље дана _____
 _____ 19___ god. — год.
 u ispravnom stanju,
 во исправна состојба.
 v brezhibnem stanju,
 у исправном стању.
 (M. P. — M. П.)
 (carinski radnik — царински работник)
 (carinski delavec — царински радник)

Prijavljujem carinarnici u _____ niže navedenu robu za carinjenje
 и ги пријавувам на царинарницата во _____ долу наведените стоки за царинење
 Prijavljam carinarnici v _____ spodaj navedeno blago za carinjenje
 Пријављујем царинарници у _____ ниже наведену робу за царинење

Prilažem: — Прилагам: — Prilagam: — Прилажем: _____
 Želim da se primijeni — Сакам да се примени _____
 Želim, da se uporabi — Желим да се примени _____

Uvoznik — Увозник _____
 (ime, naziv i adresa — име, назив и адреса — име, naziv in
 naslov — име, назив и адреса)

Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата _____
 Deklarant — Подносилац декларације _____ (potpis — потпис)
 Datum — Датум — Dne — Датум _____ 19_____ (podpis)

UVOZNA CARINSKA DE

UVOZNA ЦАРИНСКА ДЕ

Primiјeno dana — Прим

Preјeto dne — Примљено

KOLETИ — КОЛЕТИ — TOVORKИ — КОЛЕТА						Kom. parј Парч. па- рови Kosov, parov Kom. parј	Vrijednost robe u din Вредност на сто- ките во дин.		Zemlja porijek- Zemja на пот- лото Iz katere држа Земља порек
Broј — Број Stevilo — Број	Oblik - Облик Oblika — — Облик	Marka — — Марка — Znamka — Марка	Numera — — Нумера Stevilka — — Нумера	Težina u kg — Те- жина во kg — Тежа v kg — Тежина у kg bruto — neto — — бруто — нето			Вредност робе у дин.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9

Napomene: — Забелешки: _____
 Opombe: — Напомене: _____

Pregled robe obavili dana — Прегледот на стоките го и
 шиле на денот _____
 Blago pregledala dne — Преглед робе извршили дана _____

1) _____
 2) _____

Pregledu prisustvovao — При прегледот присуствувал
 V navzočnosti — Прегледу присуствовал _____

Proračun pristojbi obavio — Давачките ги пресметал _____
 Davštine obračunal — Прорачун дајбина извршио _____

Primio duplikat deklaracije — Дупликатот на деклара-
 ција го примио _____
 Prejel duplikat deklaracije — Примио дупликат деклара-
 ција _____

Prihodne knjige br. — Приходна книга бр. _____ 1
 Knjige dohodkov št. — Приходне књиге бр. _____

Proknjižio — Прокнжижио
 Vknjižil — Прокнжижио _____

(M.P. — M)

(Uokviren dio punom crtom popunjava podnositelj deklaracije)
 (Врамениот дел со полна линија го пополнува подносителот на декларацијата)

(Del obrazca, ki je uokvirjen z debelo črto, izpolni deklarant)
 (Уоквирен део пуном линијом попуњава подносилац де-
 кларације)

Izdao robu: — Стоките ги издал: _____
 Izdal blago: — Издао робу: _____

dana — на денот _____ 19_____ sat — часот _____
 dne — дана _____ ob — uri _____

Образец III

Prijava br. — пријава бр. _____ od — од _____ 19 —
 Prijava št. — пријава бр. _____ z dne — од _____
 Magaz. knjiga br. — Магаз. книга бр. _____ od — од _____ 19 —
 Skladišna knjiga št. — Магаз. книга бр. _____ z dne — од _____

Roba leži u — Стоките лежат во _____
 Blago leži v — Роба лежи у _____

СИЈА _____
 Вр. — Бр. — Ст. _____
 АЦИЈА _____
 _____ 19 — sat — час _____
 ob — uri _____ (M.P. — M.P.)

Napomena i potpis carinskog radnika:
 Забелешка и потпис на царинскиот работник: _____
 Opomba in podpis carinskega delavca:
 Напомена и потпис царинског радника: _____

Pregled robe obaviti — Прегледот на стоките ќе го извршат:
 Blago bosta pregledala: — Преглед робе извршиле: _____

- 1) _____
- 2) _____

(potpis primaoca deklaracije — потпис на примателот на декларацијата — podpis prejemnika deklaracije — потпис примаоца декларације)

IMENOVANJE ROBE PREMA CARINSKOJ TARIFI I TARIFI POREZA NA PROMET ИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ СПОРЕД ЦА- РИНСКАТА ТАРИФА И СПОРЕД ТАРИФА- ТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ИМЕНОВАЊЕ ВЛАГА ПО CARINSKI TARIFI И ПО TARIFI PROMETNEGA DAVKA НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ ПО ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ И ТАРИФИ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ	CARINA — ЦАРИНА			Porez na promet — Данок на промет Prometni davek — Порез на промет		
	Tbr. — — Тбр. Tar. št. — — Тбр.	stopa — — стапка Stopnja — — стопа	iznos — износ Znesek — — износ	Tbr. — — Тбр. Tar. št. — — Тбр.	stopa — — стапка Stopnja — — стопа	iznos — износ Znesek — — износ
10	11			12		

U gotovu — Во готово _____ din _____ V gotovini — У готову _____ din _____ Virmanom — Со вирманом _____ din _____ Z virmanom — Вирманом _____ din _____ U bar, čeku — Во бар, чек _____ din _____ Z bar, čekom — У бар, чеку _____ din _____	ZA NAPLATU — ЗА НАПЛАТА ZA PLAČILO — ЗА НАПЛАТУ <hr/> Carina — Царина <hr/> Porez na promet — Данок на промет Prometni davek — Порез на промет <hr/> Ležarina — Лежарина Ležnina — Лежарина <hr/> Taksa iz Tbr. 21 ZTSUT — Такса од Тбр. 21 ZTSAT Taksa iz tar. št. 21. ZTZUT — Такса из Тбр. 21 ZTSAT <hr/> Naknada za otvaranje koleta — Надоместок за отварање колети Pristojbina za odpiranje tovorkov — Накнада за отварање колета <hr/> UKUPNO DINARA — ВКУПНО ДИНАРИ SKUPAJ DINARJEV — УКУПНО ДИНАРА
---	---

Slovima — Со букви _____
 Z besedami — Словима _____
 Naplato dana — Го наплатил на денот _____ 19 —
 Plaćano dne — Наплатио дана _____

Blagajnik — Благајник, _____

Образец VI

ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ

Му го пријавувам на царинарницата во _____ превозното средство _____ во _____ со стоките запишани во оваа пријава.

Ги поднесувам соодветните исправи со прилозите: _____

Предлагам стоките да се примат во _____ на _____ 197— година во _____ часот.

Во _____

Возач,

(Жиг) _____

Царинарницата во _____ ги спореди приложените исправи со оваа пријава и ја најде состојбата исправна—неисправна _____

(Да се назначи во што е неисправно)

Стоките да се сместат во _____

Контролник на пријавите за
увоз и провоз на стоки

Бр. _____

Царински работник,

_____ 197— година

(Жиг) _____

По извршеното споредување од страна на царинарницата, примив дупликат од пријавата бр. _____ од _____ 197— година, со сите приложени исправи, на _____ 197— година во _____ часот.

Возач,

(Жиг) _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

Реден број	Превозно средство	Број на превозната исправа	Колети				Назив на стоките	Увозни или провозни стоки	Сопственик на стоките	Сместени во царински магазин односно на царински склад (број на магазинската книга)	Сместени во царинско складиште, царинско сместувано или кон-сигнац. склад. (број и датум на решението односно на потврдата)	Упатени до друга царинарница			Забелешка
			број	облик	марка	нумера						бруто тежина	назив на царинарницата	возач	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

Примопредавањето на стоките од редниот број _____ до редниот број _____ е извршено на _____ 197— година во _____ часот кога состојбата е најдобра исправна. За неисправност се прилага записникот бр. _____ од _____ 197— година.

Предавател,

Примател,

Образец VII

ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ

по која станицата _____ и ги пријавува на царинарницата _____

ред _____ следните стоки за излегување од земјата

Реден број	Кола			Колети			Тежина	Содржина	Име на царинарницата	Земја на потеклото и земја на намената на стоките	Број на увозниот лист односно на царинскиот документ	Забелешка
	број	серија	знак на сопственичката	количина	знак	број						

_____, на _____ 19___ год.

Подносител,

Пријавата е заведена во контролник на евиденцијата на извозните стоки под бр. _____ а стоките се извезени од земјата во присуство на потпишаниот

_____, на _____ 19___ год.

Цариник,

Образец VIII

Царинарница

во _____

ЗАМИНУВАЧКИ БРОДСКИ МАНИФЕСТ

Име на бродот и сопственик _____

Лука — пристаниште и земја на припадноста _____

Носивост _____ тона.

Манифестот е примен и заведен во контролникот на манифестите под бр. _____ од _____ 197— година.

(М.П.)

Царински работник,

Вишокот на животните намирници над потребата за време на задржувањето на бродот во луката — пристаништето, е ставен под царинска пломба.

(М.П.)

Царински работник,

Потпишаниот _____ (презиме и име) заповедник на бродот пријавува дека на бродот ги има долунаведените стоки и гарантира за точноста на овој манифест и за неговата согласност со соодветните исправи

Цар. исправа или то-варница		КОЛЕТА			Бру-то теж.	Потекло на стоките	Лука — приста-ниште на нато-варот	Земја на опре-делувањето	Назив на стоките	Забелешка	Животни намирници, погонски мате-ријали и други потреби за погонот што не се внесени во инвентарот на бродот		
Назив	Бр.	Датум	Бр.	Облик	Марка						Нумера	Кг	Вид — Назив
												А.	
												Намирници	
												брашно	
												грав	
												компир	
												кромид	
												ориз	
												свежо месо	
												суво месо	
												сланина	
												пиперка	
												цирен пипер	
												сол	
												тесто	
												маст	
												масло за јадење	
												шеќер	
												кафе	
												чај	
												тутун	
												вино	
												ракија	
												пиво	
												хартија	
												цигари	
												кибрит	
												Б.	
												Погонски материјали	
												јаглен	
												нафта	
												бензин	
												масло за подмачку-вање	
												kg	
												парч.	
												т	

Вкупно: _____

Бројна состојба на екипажот _____, на патници _____, Багажот предаден на превоз: бр. _____

коleti _____ во тежина _____ kg.

На _____ 197—година

Заповедник,

Во _____

Образец IX

БРОДСКА КНИГА

1	Реден број	2	Место на натоварот на стоките	3	Датум на натоварот на стоките	4	Испраќач на стоките	5	Вид стоки	6	Број колет	7	Тежина	8	Местото на истоварот на стоките	9	Количина на истоварените стоки	10	Датум на истоварот на стоките	11	Примател на стоките

Образец X

ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА БР. —

Подолуозначените стоки ѝ се упатуваат на царинење — за провоз на царинарницата

Рок за предавање до _____ 197— година

Блок _____
Лист — Бр. —

Превозно средство		Колет				Опис на стоките	Сопственик (Презиме, име и место на живеалиштето)	Царински обележја	
Вид	Број	Број	Облик	Марка	Бруто тежина			Парч.	Вид на царин. плomba

Стоките означени во оваа проследница се примени на провоз со дуплика на проследницата заради предавање на царинарницата

Во _____ 197— Примил заради провоз, _____ Царински работник,
(потпис и печат на возачот) (потпис и печат на царинарницата)

ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА ВР. —

Подолуозначените стоки ѝ се упатуваат на царинење — за провоз на царинарницата _____

Рок за предавање до _____ 197— година

Превозно средство		Колети				Опис на стоките	Сопственник (Презиме, име и место на живеалиштето)	Царински обележја	
Вид	Број	Број	Облик	Марка	Бруто тежина			Парч.	Вид — Број на царин. пломба

Во _____ 197— Примил заради провоз,
(потпис и печат на возачот)

Царински работник,
(потпис и печат на царинарницата)

Блок _____
Лист _____ Бр. _____

ПОТВРДА НА ПРИЕМОТ НА СТОКИТЕ

Стоките упатени со царинската проследница од царинарницата _____ во превозното средство бр. _____, кои се состават од _____ колети, бруто тежина _____, примени се со неповредени царински обележја и ѝ се пријавени на оваа царинарница со пријава бр. _____ од _____ 197— година, од кои _____ но излезени се од Југославија на _____ 197— година.
Прилог: _____ Царински работник,
(М.П.)

Образец XI

Отпремна железничка станица _____

Рок за предавање на стоките _____

УВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Да ѝ се пријават на царинарницата _____

Пријава за увоз и провоз на стоки бр. _____ од _____ 197—

Царински пломби _____ парчиња _____ број _____

Железнички работник,

(М.П.)

Царински работник,

Образец XI

Отпремна железничка станица _____

Рок за предавање на стоките _____

ПРОВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Да ѝ се пријават на царинарницата _____

Пријава за увоз и провоз на стоки бр. _____ од _____ 197—

Царински пломби _____ парчиња _____ број _____

Железнички работник,

(М.П.)

Царински работник,

608.

Врз основа на чл. 250 и 283 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИ КАЈ ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА КОЗИНА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА

1. Царинската испостава Козина на Царинарницата Сежана не може да врши царинење на стоки што ги увезуваат односно извезуваат организации на здружениот труд и други организации, освен брзо расипливи стоки, живи животни, дрва и изработки од дрва (глава 44 на Царинската тарифа).

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за ограничување на царинењето на стоки кај Царинската испостава Козина на Царинарницата Копар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/69 и 44/69).

3. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр. 01-01 Д-11631/1
26 јули 1973 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

609.

Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини издава

НА РЕ Д Б А

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ

1. За употребуваните стоки, освен стоките од Одлуката за одредување на видовите стоки за кои не се утврдува царинска основица според процентот на истрошеноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73), процентот на истрошеноста го утврдува царинарницата според одредбите на оваа наредба.

2. Царинската основица на истрошените стоки се утврдува така што ќе се утврди нормалната цена на новите стоки од ист вид (член 34 на Царинскиот закон) и од така утврдената цена ќе се одбие износот што му одговара на процентот на истрошеноста.

3. Процентот на истрошеноста на стоките чија поединечна вредност не преминува 5.000 динари сметајќи спрема нормалната цена на новите стоки од ист вид, го утврдува овластениот царински работник.

Ако поединечната вредност на стоките го преминува износот од 5.000 динари, или ако царинскиот работник не може сам да го утврди процентот на истрошеноста на стоките од став 1 на оваа точка, процентот на истрошеноста го утврдува комисијата.

4. Комисијата се состои од три члена, кои ги именува царинарницата од редот на царинските работници. По потреба, еден член на комисијата царинарницата може да одреди од редот на стручњаците што не се работници на царинарницата.

5. Процентот на истрошеноста на стоките утврден во смисла на точка 3 на оваа наредба, нормалната цена на новите стоки од ист вид, процентот на истрошеноста на стоките и утврдената царинска основица се внесуваат во царинската декларација.

Ако нормалната цена за одделни видови стоки преминува 20.000 динари, наодот за нивната истрошеност комисијата го внесува во посебен записник.

Записникот се составува во три примероци и во него се внесуваат податоци: за видот, количината и квалитетот на стоките; за нормалната цена на новите стоки од ист вид, со назначување врз основа на кои докази или податоци таа цена е утврдена (каталози, проспекти, ценовници, фактури, листи на царинските основици и др.); за процентот на истрошеноста, со краток опис на видот на истрошеноста, и за утврдената основица намалена за процентот на истрошеноста.

Доказите врз основа на кои е утврдена нормалната цена на новите стоки од ист вид се прилагаат, по можност, кон декларацијата.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. Еден примерок од записникот се прилага кон декларацијата заедно со исправите врз основа на кои е утврдена царинската основица, а другиот му се предава на царинскиот обврзник.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Упатството за постапката за утврдување на процентот на истрошеноста на предметите што југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/71).

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр. 01-01 Д-11632/1
26 јули 1973 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

610.

Врз основа на член 251 став 2 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ НАДВОР ОД МЕСТОТО ОДНОСНО ОД ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ ПРОСТОРИТЕ ВО КОИ ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО ВРШИ ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ

1. Ако царинарницата во смисла на член 251 став 1 од Царинскиот закон, врз основа на барање на подносителот на декларација, одобри царинењето на стоки што се увезуваат односно извезуваат да се изврши надвор од местото односно од просториите или просторите во кои царинарницата редовно врши царинење на стоки, подносителот на декларацијата е должен на име трошоци за царинење на стоките да го плати износот пропишан со оваа наредба.

2. Трошоците за царинењето од точка 1 на оваа наредба подносителот на декларацијата ги плаќа само ако царинењето се врши вон од редовното работно време или во продолжено работно време. Во овој случај подносителот на декларацијата го плаќа износот од 71,80 динари за секој час прекувремена работа односно работа во продолжено работно време.

Во смисла на оваа наредба, секој започнат час работа на царинскиот работник се смета како цел час.

3. Подносителот на декларацијата е должен да го плати и износот на трошоците за дневници и за превоз за царинскиот работник ако за тоа се исполнети условите од посебните прописи за надоместо-

ците на патните и селидбените трошоци, без оглед дали царинењето се врши во редовно работно време или вон од редовното работно време, односно во продолжено работно време.

4. Пред излегувањето на царинскиот работник да изврши царинење на стоките, подносителот на декларацијата е должен да уплати на депозитната сметка на царинарницата соодветен износ на име аконтација на трошоците.

Конечна пресметка на трошоците за царинење то на стоките според оваа наредба царинарницата му доставува на подносителот на декларацијата.

5. Трошоците пресметани според оваа наредба се уплатуваат на евидентната сметка на царинарницата.

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1973 година.

Бр. 01-01 Д-11819/1
31 јули 1973 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

611.

Врз основа на чл 54, 55 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со член 26 став 6 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 и 63/72). Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ПО КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Овластената банка што до рокот на втасаноста не ќе ја намира обврската по кредитна работа со странство е должна на Народната банка на Југославија, најдоцна наредниот ден од денот на истекот на рокот за плаќање, да ѝ достави писмен извештај со податоци за видот на обврската, за називот на кредиторот, за износот на обврските, за рокот на плаќањето, за називот и бројот на жиро-сметката и со други неопходни податоци.

2. Овластените банки се должни да ѝ достават на Народната банка на Југославија и извештај за сите втасани обврски по кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука не дале налог за плаќање во странство.

3. По приемот на извештајот од точка 1 односно точка 2 на оваа одлука Народната банка на Југославија, ако овластената банка не ѝ го дала на Службата на општественото книговодство налогот од точка 2 на оваа одлука или не ѝ доставила потврда за приемот на таквиот налог, на надлежната Служба на општественото книговодство ќе ѝ издаде писмен налог за блокирање на паричните средства на жиро-сметката и на другите сметки на овластената банка во височина на неизвршената обврска, за намирување на втасаната обврска по кредитната работа со странство.

Народната банка на Југославија истовремено на овластената банка ѝ дава писмен налог на Службата на општественото книговодство да ѝ издаде вирмански налог заради користење на паричните средства за купување на девизи и веднаш по обезбедувањето на средствата да ѝ издаде налог за плаќање во странство.

4. Вирманскиот налог за купување на девизи примен од овластената банка, Службата на општественото книговодство го извршува од расположивите средства на банката. Со купените девизи овластената банка ја извршува обврската спрема странство.

5. Овластената банка е должна за извршувањето на обврската спрема странство од точ. 1 и 2 на оваа одлука писмено да ја извести Народната банка на Југославија.

6. Сите извештаи од точ. 1, 2 и 5 на оваа одлука овластената банка е должна да ѝ ги достави и на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа нејзиното седиште.

7. Народната банка на Југославија ќе даде технички упатства за спроведување на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 53
5 јули 1973 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Советот
на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка на
Југославија,
Јосипо Штрукељ, с. р.

612.

Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 23/66, 54/67, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на учесниците во надворешнотрговскиот промет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА НА ПОДРАЧЈАТА НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈИ

1. Учесниците на надворешнотрговскиот промет што на подрачјето на Народна Република Бугарија, Чехословачката Социјалистичка Република, Германската Демократска Република, Народна Република Унгарија, Народна Република Полска, Народна Република Романија и Сојузот на Советските Социјалистички Републики вршат надворешнотрговски промет на електрични извори на светлина, репродукциони материјали и составни делови за производство на електрични извори на светлина од тар. бр. на Царинската тарифа, и тоа:

85.20/1a-1	Сијалици со влакно за моторни возила
85.20/1a-2	Сијалици со влакно од мали големини
85.20/1a-3a	Сијалици за напон до 20 V
85.20/1a-3b	Сијалици за напон над 20V
85.20/1b	Сијалици на празнење
85.20/1v	Сијалици со гасно полнење
85.20/2	Спирали за сијалици
85.20/4	Подножја за сијалици
85.20/6a	Електроди за сијалици
70.03/16	Други цевки од стакло
70.03/2	Стакло во кугли, во прачки
70.11/1	Сијалични балони
70.11/2	Цевки од стакло (обвивки)
32.07/12	Неоргански луминофори

на 29 март 1973 година склучија и потпишаа општествен договор:

1) за организирање заеднички настап при увозот и извозот на подрачјата на земјите од точка 1 на овој општествен договор и на производите од таа точка;

2) за спогодување за начинот на унапредувањето на надворешнотрговскиот промет и на осигурувањето на реализацијата на важечките стоковни листи и други меѓудржавни спогодби;

3) за следење на движањата на странскиот пазар што влијаат врз условите на работењето.

2. Претставниците на учесниците во надворешнотрговскиот промет ги одредуваат на пленарен состанок координаторите што со странските продавачи односно купувачи ќе водат преговори за утврдување на условите на увозот односно извозот за наредната година, и врз основа на утврдените услови на увозот односно извозот склучуваат анекс кон овој општествен договор, со кој се одредуваат извршителите на увозот односно извозот, подрачјата на кои ќе се врши извозот односно увозот, како и цените и условите по кои производите ќе се увезуваат односно извезуваат.

3. Заклучоците на Пленумот и на Координациониот одбор, како избрани органи на учесниците во надворешнотрговскиот промет за спроведување на овој општествен договор, се задолжителни за сите потписници на овој договор, како и за другите организации на здружениот труд што вршат надворешнотрговски промет од точка 1 на овој општествен договор.

4. Документацијата и евиденцијата за склучените работи на увозот односно на извозот, анексиите кон општествениот договор, заклучоците на Пленумот и на Координациониот одбор, како и оригиналот на општествениот договор, се наоѓаат во Стопанската комора на Југославија — Секретаријат на Советот за метална и електроиндустрија.

5. Овој општествен договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, под бр. 1718/15 од 7 јуни 1973 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-12405/1 од 6 јули 1973 година.

6. Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на учесниците на надворешнотрговскиот промет: „Електротехна“ — Белград, „Радиоелектро“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Техновожгар“ — Нови Сад, „Агроопрема“ — Белград, „Метеор“ — Суботица, „Аутоопрема“ — Суботица, „Тргопромет“ — Суботица, „Аутомакедонија“ — Скопје, „Електротехна“ — Загреб, „Аутохрватска“ — Загреб, „Аутоцентар“ — Загреб, „Аутославонија“ — Осиек, „Електротехна“ — Љубљана, „Емона“ — Љубљана, „Југотехника“ — Љубљана, „Словенијаавто“ — Љубљана, „Теж“ — Загреб, „Тесла“ — Панчево, „Искра“ — Љубљана и „Агротехника“ — Љубљана.

613.

Врз основа на члан 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПООДДЕЛНИ КАКАО ПРОИЗВОДИ И КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за поодделни какао производи и кондиторски производи од брашно, со тоа што производителските организации на здружениот труд да мо-

жат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу за:

1) какао-производи:

— млечна чоколада	до 41,20%
— млечна чоколада со лешник	до 26,70%
— чоколада за jedeње и готвење	до 43,20%
— друга таблирана чоколада, со додаток	до 29,60%
— полнета чоколада	до 31,40%
— чоколаден десерт, тункан	до 26,10%
— чоколаден десерт, обликуван	до 22,10%
— бонбониери	до 19,70%
— чоколадни дражеа	до 30,90%
— какао-прав	до 30,10%

2) кондиторски производи од брашно:

— чоколадни кекси	до 21,80%
— вафли, чоколадни	до 27,60%
— индустриски слатки	до 19,30%
— вафли, со какао-фил	до 2,00%

3) бонбони:

— фури бонбони, чоколадни	до 8,60%
— пластични карамели со додаток на какао-делови	до 1,50%

2. Престанува да важи работот што производителските организации на здружениот труд им го одобрувале на трговските организации на здружениот труд, а другите услови на продажбата (супер-рабат, каса-сконто, начин на испорака, транспортна амбалажа и други бонификации) се задржуваат на постојното ниво односно според важечките прописи.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 599/1 од 31 јули 1973 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Јосип Краш“ — Загреб, „Кандит“ — Осиек, „Звечево“ — Славонска Пожега, „Соко-Штарк“ — Белград, „Пионир“ — Суботица, „Банат“ — Вршац, „Жито“ — Љубљана, „Европа“ — Скопје, „Инка“ — Прокупле, „Слобода“ — Осиек, „Коестлин“ — Бјеловар, „УПИ“ — Сараево, „Житостиг“ — Пожаревац, „ЖитокOMBинат“ — Загреб, „3. јануар“ — Пула и „Подравка“ — Копривница.

Претставници на купувачите - потрошувачи: „Меркатор“ — Љубљана, „Тргопромет“ — Загреб, „Униконзум“ — Загреб, „Јосип Краш“ — Загреб, „Опће трговинско подuzeње“ — Осиек, „Далма“ — Сплит, „Бродокомерц“ — Риека, „УПИ“ — Сараево, „Инекс“ — Белград, „ПК-Београд“ — Белград, „Партизан“ — Чачак, „Тргопромет“ — Кралево, „Градина“ — Титово Ужице, „Агропромет“ — Ниш, „Хит“ — Мостар, „Славија“ — Скопје и „13. Јули“ — Титоград.

614.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРКАЛАВИ ЛЕЖИШТА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 јануари 1973

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тркалави лежишта, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени во просек за 13,6%, а според ценоникот кој е составен дел на спогодбата, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение 09 бр. 8/4 од 30 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Унис“ — творница ваљчаних лежаја — Вогошка, „Индустија котрљајукних лежаја“ — Белград и „Фабрика котрљајукних лежаја“ — Темерин.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Технопромет“ — Белград, „Ковинотехна“ — Цеље, „Металка“ — Љубљана, „Металсервис“ — Белград, „Куглекс“ — Белград, „Жельпох“ — Белград, „Феримпорт“ — Загреб, „Југоаграр“ — Нови Сад, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Агроопрема“ — Белград, „Пољоопрема“ — Сараево, „Пољоопскрба“ — Загреб, „Машинска индустрија“ — Ниш, „Васо Мискин-Црни“ — Сараево, „Братство“ — Суботица, „Товарна автомобилон моторјев“ — Марибор и „Ратар“ — Зрењанин.

615.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за противпожарни апарати и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу до 10,88%, при постојните услови на продажбата а според поблиските наменувања на производите утврдени во документацијата на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 370/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Ватроспрем“, Белград и „Пастор“, Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ватроспрем“, трговинско предузеќе — Белград, „Ватротехна“ — Загреб, „Гасилна опрема“ — Љубљана и „Заштита рада“ — Белград.

616.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ НА ПОГРЕБНА ОПРЕМА ОД ДРВО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 февруари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производи на погребна опрема од дрво, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу за 10%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 248/1 од 30 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Услуга“ — Бачка Топола, „Менина“ — Камник, „Бора Марковиќ“ — Забрежје и „Укоп“ — Осиек.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Комунално предузеќе за погребне услуги — Белград, Управа за гробља и сахране — Зрењанин, „Паркови и насади“ — Риека, Управа за гробови и гробишта — Скопје, Погребно предузеќе — Загреб, „Паркови и насади“ — Сплит, Предузеќе за паркове и насаде — Мостар, Комунално-предузеќе „Покоп“ — Сараево, Комунално-предузеќе „Липа“ — Ниш, Градско погребно предузеќе — Нови Сад, Погребно предузеќе — Суботица и Установа „Градска гробља“ — Крагуевац.

617.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУСТРИСКИ АРМАТУРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за индустриски арматури, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу до 10,32% при постојните услови на продажбата, а според поблиските наменувања на производи утврдени во документацијата на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 467/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Енергоинвест“ — Сараево, „ТПК“ — Загреб, „Минел“ — Белград, „Прва искра“ — Барич, „27. Октобар“ — Рума и „ТАМП“ — Сента.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Металсервис“ — Белград, „Феримпорт“ — Загреб, „Технопромет“ — Белград, „Инсталотехна“ — Загреб, „Металка“ — Љубљана, „Руднал“ — Белград, „Фероелектро“ — Сараево, „Ковинотехна“ — Цеље, „Бродомеркур“ — Сплит, „ИНА“ — Загреб, „Унионинвест“ — Сараево, „Електрометал“ — Белград, „Телеоптик“ — Земун, „Енергоинвест“ — Сараево и „Минел“ — Белград.

618.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРАНЕСТА ЛЕПЕНКА — ПЛОЧИ И РОЛНИ И ЗА АМБАЛАЖА ОД БРАНЕСТА ЛЕПЕНКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бранеста лепенка — плочи и ролни и за амбалажа од бранеста лепенка, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени за бранеста лепенка — плочи и ролни и за амбалажа од бранеста лепенка до 15%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени во спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 640/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Картонка „Авала“ — Белград, Комбинат „Белишке“ — Белишке, Комбинат Било—Калник — Копривница, „Душан Петронијевиќ“ — Крушевац, Фабрика омотног папира и амбалаже — Владичин Хан, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, Картонажна товарна — Љубљана, Картонажа „Маглај“ — Маглај и „Липовица“ — Липљан.

Претставници на 354 купувачи-потрошувачи наведени во спогодбата.

619.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ВРЕКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 јуни 1973 годи-

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-вреки, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, најмногу до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 710/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Творница „Натрон“ — Маглај, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Литопапир“ — Чачак и „Комуна“ — Скопје.

Претставници на 143 купувачи-потрошувачи наведени во спогодбата.

620.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АПАРАТИ ОД НИЗОК НАПОН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за апарати од низок напон, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу до 13,36%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 188/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Енергоинвест“ — Сараево, „Раде Кончар“ — Загреб, „Искра“ — Крањ, „Минел“ — Белград, „Стројкопласт“ — Марибор и „Творница стиклних направ“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Радиоелектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „Југоелектро“ — Белград, „Електрооскрба“ — Загреб, „Жељпих“ — Загреб, „Електротехна“ — Загреб, „Електронабава“ — Љубљана, „Електротехна“ — Љубљана, „Југотехника“ — Љубљана, „Фероелектро“ — Сараево, „Раде Кончар“ — Загреб, „Енергоинвест“ — Сараево, „Технометал—Македонија“ — Скопје, „Минел“ — Белград и „Електрометал“ — Белград.

621.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за крафт-лајнер хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена за натрон крафт-лајнер хартија 125-250 g/m² да изнесува до 4,53 дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 711/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Творница сулфатне целулозе и папира — Плашки и Творница целулозе, натрон-папира и амбалаже „Натрон“ — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, Фабрика таласастог картона и папирне амбалаже „Авала“ — Белград, „Картонажна товарна“ — Љубљана, Комбинат „Било—Калник“ — Копривница, Комбинат за хемијску и механичку прераду дрвета и производњу стројева — Белишќе, „Душан Петронијевиќ“ — Крушевац и „Липовица“ — Липљан.

622.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 декември 1972 година и на 18 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат најмногу и тоа за:

- | | |
|---|--------|
| 1) натрон-хартија за вреќи | до 17% |
| 2) натрон-хартија за кабли — изолационен | до 15% |
| 3) натрон-хартија за гумирање | до 15% |
| 4) натрон-хартија за битуменизирање | до 15% |
| 5) натрон-хартија за брусни производи | до 15% |
| 6) натрон-хартија друга, еднострано и машински мазна | до 15% |
| 7) натрон-хартија бојосана, еднострано и машински мазна | до 15% |

- 8) обвивен полунатрон, еднострано и машински мазен — до 15%
- 9) натрон креп-хартија и натрон за кибритник — до 15%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 675/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Творница сулфатне целулозе и натрон-папира — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Комуна“ — Скопје, „Јединство“ — Грачаница, „Литопапир“ — Чачак, „Па-Мо“ — Модрич, „Графопапир“ — Нова Градишка, „Chromos“ — Белград, Фабрика лепенке — Нови Кнежевац, „Белишќе“ — Белишќе, „Грмеч“ — Белград, „Моша Пијаде“ — Светозарево, „Папирографика“ — Љубљана, „Имград“ — Љутомер, „Биокалник“ — Копривница, Картонажна товарна — Љубљана, „Mercator“ — Љубљана, „Димитрије Туцовиќ“ — Титово Ужице, „Инциел“ — Бања Лука, „Напријед“ — Загреб, „Папир“ — Белград, „Унион-импекс“ — Сараево, „Карбон“ — Загреб, „Слободан Принцип-Село“ — Витез, Творница жигица „Драва“ — Осиек, „Кромос-Катран-Кутрилин“ — Загреб, Гумирница — Велење, Графичко предузеќе Маглајске картонаже — Маглај и „Кемо“ — Љубљана.

623.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ХАРТИЈА ЗА ДЕКОРАТИВНИ, ПЛАСТИЧНИ И ТЕХНИЧКИ ЛАМИНАТИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 март 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија за декоративни, пластични и технички ламинати, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови за продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува до 4,32 дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 871/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Фабрика сулфатне целулозе и папира — Иванград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Меламин“, кемична товарна — Кочевје, „Донит“, кемична индустрија — Медводе, Шумско индустријски комбинат „Копачник“ — Куршумлија и „Енергоинвест — 11 Октомври“ — Прилеп.

624.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗДРВНИ ХАРТИИ, ЗАМЕНА ЗА ПРЕШПАН, ПЕЛИР И БЕЗДРВНИ ЦРТАЧКИ ХАРТИИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бездрвни хартии, замена за прешпан, пелир и бездрвни цртачки хартии, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за:

	Дин./kg
1) бездрвна пишувачка хартија, сатинирана, келена 1/1, интензивно белена, 50—59 g/m ²	до 6,00
2) бездрвна пишувачка хартија, сатинирана, келена 1/1, интензивно белена, 60—69 g/m ²	до 5,70
3) бездрвна пишувачка хартија, сатинирана, келена 1/1, интензивно белена, 70—120 g/m ²	до 5,60
4) бездрвна пишувачка хартија, сатинирана, келена 1/1, интензивно белена, 66—68 g/m ²	до 5,10
5) бездрвна пишувачка хартија, сатинирана, келена 1/1, интензивно белена, 66—68 g/m ² за тетрачки-ролни	до 5,00
6) замена за прешпан, сатинирана, келена 1/1, бојсана, 180—240 g/m ²	до 5,70
7) пелир, машински мазен, келен 1/1, интензивно белен, 40—45 g/m ²	до 6,90
8) пелир (бонд), 30 g/m ²	до 7,90
9) бездрвна цртачка хартија, маркирана, келена 1/1, интензивно белена, 110—140 g/m ²	до 5,50

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 754/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика целулозе и папира — Приедор, Фабрика сулфатне целулозе и папира — Дрвар, Фабрика сулфатне целулозе и папира — Иванград, Фабрика за целулоза и хартија — Кочани, Здружене папирнице Љубљана — Љубљана Поље, Фабрика целулозе и папира „Матроз“ — Сремска Митровица, Папирница — Количево — Ријечка творница папира — Риека.

Претставници на 38 купувачи-потрошувачи наведени во спогодбата.

625.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 31 јануари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за специјални хартии и картони, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин./kg
1) специјална цртачка хартија и картон, машински мазен, сатиниран, рапав, бел 120—300 g/m ²	до 8,20
2) сурова хелиографска хартија, сатинирана бела 80—120 g/m ²	до 7,50
3) хартија за подлога на матрици, сатинирана 100—120 g/m ²	до 6,60
4) картографска хартија, машински мазна, сатинирана 100—160 g/m ²	до 8,00
5) картографска хартија СФРЈ според посебни прописи	до 10,85
6) специјална хартија за обврзници според посебни прописи	до 7,15
7) специјален картон според посебни прописи	до 21,95
8) специјална хартија за поштенски картички според посебни прописи	до 6,45
9) специјална хартија за чекови според посебни прописи	до 7,55
10) специјална хартија за меници според посебни прописи	до 7,55
11) специјална хартија за лозови според посебни прописи	до 6,90
12) специјална хартија за меѓулистови според посебни прописи	до 6,35
13) банкотна хартија според посебни прописи	до 27,55

Врз цените од став 1 на оваа точка може да се засмета уште:

1) за обрежување од сите четири страни	до 0,50
2) за трговска амбалажа	до 0,30
3) за посебна трговска амбалажа, картонска и непропустлива	до 1,80

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 132/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Товарна папир-ја — Радече.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Аеро“ — Цеље, Завод за израду новчаница — Белград, „Папирографика“ — Љубљана, „Вјесник“ — Загреб и „Графика“ — Загреб.

626.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 29 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рото-хартија, во ролни, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за:

	дин/kg
1) рото-новинска хартија	до 3,40
2) списаниска рото-офсет ЧРОФ во ролни	до 3,60
3) средно фина офсет-хартија во ролни	до 4,10

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 739/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Товарна целулоза и папирја „Гуро Салај“ — Кршко и Фабрика целулозе и папира „Магроз“ — Сремска Митровица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: НИП „Борба“ — Белград, „Борба“ — Загреб, „Информатор“ — Загреб, „Комунист“ — Белград, НИП „Вјесник“ — Загреб, НИП „Форум“ — Нови Сад, НИП „Дневник“ — Нови Сад, НИП „Дело“ — Љубљана, НИП „Људска правда“ — Љубљана, НИП „Вечер“ — Марибор, НИП „Слободна Далмација“ — Сплит, НИП „Ослобођење“ — Сараево, НИП „Нова Македонија“ — Скопје, НИП „Привредни преглед“ — Белград и Београдски графички и издавачки завод — Белград.

627.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕТРА-ПАК АМБАЛАЖА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тетра-пак амбалажа, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така

што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

		дин/парче
1) пастеризирано млеко	NT 1/1	до 0,2075
2) јогурт	NT 1/4	до 0,1050
3) асептично млеко	AT 1/2	до 0,2375
4) овошни сокови	AT 1/5	до 0,170
5) асептно млеко	AT 1/4	до 0,1550

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1079/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Графичко предузеће „Типопластика“ — Горњи Милановац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Пољопривредни комбинат „Београд“ — Белград, Љубљанске млекарне — Љубљана, Загребачка млекарна — Загреб и Пословно удружење млекарске индустрије „Млекосим“ — Нов Белград.

628.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗДРВНИ ОФСЕТ ХАРТИИ И КАРТОНИ И ЗА МЕХАНОГРАФСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бездрвна офсет хартии и картони и за механографски хартии и картони, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин./kg
1) бездрвна офсет кондиционирана хартија и картон	5,80
2) бездрвна офсет хартија и картон површински белени	6,20
3) бездрвна офсет хартија и картон пигментирани	7,00
4) бездрвна механографска хартија и картон	6,70

Врз цените од став 1 на оваа точка можат да се засметуваат уште:

	Дин./kg
1) додаток за сатинирање	до 0,20
2) додаток за мошне остро сатинирање	до 0,30
3) додаток за мал формат (обрежан од сите четири страни)	до 0,50
4) трговска амбалажа	до 0,80
5) посебна трговска и непропустлива амбалажа	до 1,30—1,80

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под усло-

вите предвидени со спогодба, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1115/1-72 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Здружене папирнице — Љубљана, ФЦП „Матроз“ — Сремска Митровица, Београдска фабрика хартије — Белград и Товарна папирја — Радече.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Графички завод Хрватске — Загреб, „Папир“ — Белград, „Аеро“ — Цеље, „Хромос“ — Белград, „Гоце Делчев“ — Скопје, „Веселин Маслеша“ — Сараево, „Југопапир“ — Белград, „Нови Дани“ — Белград, „Меркатор“ — Љубљана, „Људска правда“ — Љубљана, Тискарна „Словенија“ — Љубљана, Железничка тискарна — Љубљана, „Авала“ — Белград, „Слободан Јовиќ“ — Белград, „Унион импекс“ — Сараево, „Папирографија“ — Љубљана, БИГЗ — Белград, „Бирографија“ — Белград, „Геокарта“ — Белград, „Савремена администрација“ — Белград и „Графика“ — Загреб.

629.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФИЛТЕР-СТАПЧИЊА ЗА ЦИГАРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 април 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за филтер-стапчиња за цигари, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

		дин/kg
— филтер-стапчиња	66 mm	14,65
— филтер-стапчиња	68 mm	15,30
— филтер-стапчиња	72 mm	15,95
— филтер-стапчиња	80 mm	17,60
— филтер-стапчиња	90 mm	19,05
— филтер-стапчиња	102 mm	22,90
— филтер-стапчиња	120 mm	25,15
— филтер-стапчиња	102 mm (НВ)	24,20

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодба, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 599/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика дупана — Сараево, Творница духана — Загреб — погон Трогир — Трогир и „Тосама“ — Товарна санитарна материјала — Домжале.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Дуванска индустрија — Ниш, Дуванска индустрија — Врање, Фабрика дувана — Сараево, Творница духана — Загреб, Тобачна товарна — Љубљана, Тутунов комбинат — Прилеп, Тутунов комбинат — Скопје, Тутунов комбинат — Куманово, Дувански комбинат — Титоград, Дувански комбинат — Нови Сад, Дувански комбинат — Ѓијлане и Творница духана и амбалаже — Ровињ.

630.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трансформатори за заварување, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу до 13%, при постојните услови за продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодба, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 149/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Електрода“ — Загреб.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Агровојводина“ — Нови Сад, „Црвена ѕвезда“ — Вараждин, „Чаковачки Магазин“ — Чаковец, „Електротехна“ — Загреб, „Феримпорт“ — Загреб, „Ковинотехна“ — Цеље, „Меркур“ — Крањ, „Металка“ — Љубљана, „Металсервис“ — Белград, „Техновожгар“ — Нови Сад, „Занаетсервис“ — Скопје, „Зарја“ — Марибор и „Жельпох“ — Загреб.

631.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРГОВСКИ, ЕЛЕКТРОВАРЕНИ И КОВАНО-ВАРЕНИ СИНЦИРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 октомври 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на трговски, електроварени, и ковано-варени синцири, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемуваат своите постојни продажни цени до нивото од ценовникот, кој е со-

ставен дел на спогодбата, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 298/5 од 30 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Товарна вериг“ — Лесце и „Сила“ — Стара Моравица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бродоматеријал“ — Риека, „Бродомеркур“ — Сплит, „Бродокомерц“ — Риека, „Металка“ — Љубљана, „Ковинотехна“ — Цеље, „Меркур“ — Крањ, „Агротехника“ — Марибор, Цеље и Љубљана, „Феримпорт“ — Загреб, „Жельпох“ — Загреб, „Технометал“ — Кралево, „Босна-Ауто“ — Сараево, „Техновожгар“ — Нови Сад, „Метал-Импекс“ — Тузла, „Метал“ — Бања Лука, „Електрометал“ — Белград, „Металсервис“ — Белград, „Техночелик“ — Кралево, „Технопромет“ Белград и „Ангропромет“ — Ниш.

632.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЈЧЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 мај 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вијчени производи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени од ценовникот, кои се составен дел на спогодбата, во просек за 11,2%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 394/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Градац“ — Валево, „Твик“ — Книн, „Пламен“ — Кропа, „Товил“ — Љубљана, „Унис“ — Коњиц, „Товарна вериг“ — Лесце, „РЖ“ — Скопје, „Тане Цалески“ — Кичево, „Утензилија“ — Загреб, „Механотехника“ — Изола, „Мин“ — Сврлит и РМК — Зеница и „Петар Драпшин“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Металсервис“ — Белград, „Ковинотехна“ — Цеље, „Електрометал“ — Белград, „Унима“ — Сараево, „Металимпекс“ — Тузла, „Бродомеркур“ — Сплит, „Руднап“ — Белград, „Фероелектро“ — Сараево, „Металка“ — Љубљана, „Југотехника“ — Љубљана, „Меркур“ — Крањ, „Жельпох“ —

Загреб, „Бродоматеријал“ — Риека, „Агропродукт“ — Суботица, „Братство-јединство“ — Прибој, „Електроискрба“ — Загреб, „Металургија“ — Смедерево, „Словенијамеркур“ — Цеље, „Феримпорт-Жельезар“ — Осиек, „Узор“ — Смедеревска Паланка, „Агроопрема“ — Белград, „Дивчибаре“ — Валево, „Технометал-Македонија“ — Скопје, „Интерпромет“ — Скопје, „Јавор“ — Битола, „Куглекс“ — Белград, „Метал“ — Бања Лука, „Техновожгар“ — Нови Сад, „Технопромет“ — Белград, „Гвожѓар“ — Кралево, „Феримпорт“ — Загреб, „Електротехна“ — Љубљана, „Метална“ — Марибор, „Елма“ — Чрнуче при Љубљана, „ЖТТ“ — Скопје, „Же-Че“ — Карловац, и „Енергоинвест“ — Сараево.

633.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 јануари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електронски цевки, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени во просек до 24%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 21/4 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Електронска индустрија“ — Фабрика електронских цевки — Ниш.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Југоелектро“ — Белград, „Радиоелектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „ПРК“ — Белград, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Радиоелектроцентар“ — Загреб и „Техноцентар“ — Загреб.

634.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 јануари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за енергетски трансформатори, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени најмногу до 12,97%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 189/1 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Енергоинвест“ — Сараево, „Раде Кончар“ — Загреб и „Минел“ — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Радиоелектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „Електронабава“ — Љубљана, „Електротехна“ — Љубљана, „Електроопскраба“ — Загреб и „Техновожђар“ — Нови Сад.

635.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производи на дрвната индустрија (режана граѓа од иглолисници, бродски под, режана граѓа од бука, режана граѓа од даб и од други тврди широколисници, режана граѓа од топола и од други меки широколисници, шпер-плочи, панел-плочи и други плочи, освен иверици и слеп фурнир), со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и и тоа за:

- 1) режана граѓа од иглолисници:
 - од ела-смрека, окрајчена, нормална, класа чиста, получиста дебелина 18 mm, ширина над 8 cm, должина 3 до 6 m 1.274 дин/м³
 - од ела-смрека, окрајчена, нормална, III класа, дебелина 24 mm, ширина над 8 cm, должина 3 до 6 m 839,09 „
 - од ела-смрека, гредички — нормални димензии 48 × 76 mm, должина 2 до 2,75 m 745 61 „
 - од ела-смрека летви, димензии 24 × 48 mm должина 3 до 6 m 1.163,48 „
- 2) бродски под:
 - елов бродски под должина 3 до 6 m, II класа 32,71 дин/м³
- 3) режана граѓа од бука:
 - букова режана граѓа — самици, неокрајчена, II класа, дебелина 25 до 120 mm, ширина 16 cm, должина над 1,80 m, парена 1.215,09 дин/м³
 - букова режана граѓа — самици, неокрајчена, II класа, дебелина 25 до 120 mm, ширина 16 cm, должина над 1,80 m, непарена 1.217,81 „

- букова режана граѓа, окрајчена, II класа, дебелина 25 до 120 mm, ширина 12 cm, должина 1 до 1,70 m, парена 979,86 дин/м³
 - букова режана граѓа, окрајчена, II класа, дебелина 25 до 120 mm, ширина 12 cm, должина 1 до 1,70 m, непарена 979,26 „
 - букова четвртача, I класа, 20 × 20 mm, должина 0,50 до 0,90, парена 859,16 „
 - букова четвртача, I класа 20 × 20 mm, должина 0,50 до 0,90 m, непарена 898,37 „
- 4) режана граѓа од даб и од други тврди широколисници, топола и од други меки широколисници:
 - дабова режана граѓа — кладарки, I/II класа, промер 40 до 49 cm, дебелина 20 до 120 mm, должина 2 до 4,9 m 2.304,68 дин/м³
 - дабова режана граѓа — самици, I/II класа, дебелина 20 до 120 mm, должина 2 до 4,9 m 2.228,75 „
 - дабова режана граѓа, окрајчена, II класа, дебелина 19 до 45 mm, должина 1 до 1,70 m, ширина над 12 cm 2.027,78 „
 - брестова режана граѓа — самици, I—II класа 1.316,20 „
 - 5) шпер-плочи, панел-плочи и други плочи (освен иверици):
 - букови непарени шпер-плочи, меркантил, дебелина 4 mm, должина и ширина по JUS 2.951,04 „
 - букови парени шпер-плочи, II класа, дебелина 5 mm, должина и ширина по JUS 3.070,60 „
 - необлагородени букови панел-плочи, II класа, димензии 122 × 220, дебелина 22 mm, изработка по JUS 1.957,22 „
 - необлагородени плочи влакнатици — лесонит, I класа, дебелина 3,2 mm, димензии 5,2 × 1,7 m нормални, тврди 5,53 дин/м³
 - плочи влакнатици — лесонит — изолациони I класа, дебелина 10 mm 4,77 „
 - плочи влакнатици — лесонит, површина облагородена со меламина, природни, I класа, димензии 170 × 1300 × 4 mm 32,28 „
 - 6) фурнир слеп:
 - буков слеп фурнир — сечен, парец, окрајчен, II класа, дебелина 3 mm, должина 0,50 m ширина 10 cm 1.962,53 дин/м³
2. За другите асортимани и квалитети на производите од точка 1 на оваа спогодба, ќе се применуваат цените од ценовникот кој е составен дел на спогодбата и кој Стопанската комора на Југославија ќе им го достави на сите производители.
3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точ. 1 и 2 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.
4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 775/1 од 30 јули 1973 година.
5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Шипад“ — Сараево, „Маглик“ — Фоча, „Кључ“ — Кључ, „Пале“ — Пале, „Криваја“ — Завидовиќи, „Сана“ — Сански Мост, „Јавор“ — Пивка, „Савиња“ — Цеље, ПЗ „Лес“ — Љубљана, „Лесонит“ — Илирска Бистрица, „Македонијадрво“ — Скопје, „Треска“ — Скопје, Пословно удружење шумарства и дрвне индустрије — Титоград, Дрвно индустријско предузеће — Делнице, „Спачва“ — Винковци, Пословно удружење дрвне индустрије — Загреб, Дрвно индустријско предузеће — Огулин, Дрвно индустријски комбинат — Бјеловар, Дрвна индустрија — Шид, Дрвни комбинат — Лесковац, Дрвни комбинат — Сремска Митровица, Дрвни комбинат — Куршумлија, Дрвни комбинат — Панчево, „Бора Марковиќ“ — Забрежје, „Уметност“ — Бачка Топола, „Јасен“ — Кралево, „Црвена застава“ — Крушевац, „Слободан Јовиќ“ — Кучево.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Граѓа“ — Бања Лука, „Шипад“ — Сараево, „Огрев“ — Сараево, „Караорман“ — Скопје, „Мебло“ — Нова Горица, „Алплес“ — Железници, ПЗ „Лес“ — Љубљана, „Македонијадрво“ — Скопје, „Треска“ — Скопје, „Дрвоимпекс“ — Титоград, „Чесма“ — Бјеловар, „Фурнир“ — Загреб, Дрвна индустрија — Вировитица, Пословно удружење дрвне индустрије — Загреб, „Флоријан Бобик“ — Вараждин, „Црвена звезда“ — Земун, „Гај“ — Панчево, „Будуќност“ — Светозарево, „20 Октобар“ — Белград, „Црвена застава“ — Крушевац.

636.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАРКЕТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 јануари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за паркет, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа:

	дин/м ²
1) дабов полн паркет II класа	81,60
2) буков полн паркет II класа	50,71
3) ламелиран дабов паркет, со подлога II класа	42,94.

2. За другите сортименти и квалитети на производите од точка 1 под 1 до 3 на оваа спогодба, како и цените за паркет од другите видови дрво, ќе се применуваат цените од ценовникот, кој е составен дел на спогодбата и кој Стопанската комора на Југославија ќе им го достави на сите производители.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точ. 1 и 2 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 28/1 од 30 јули 1973 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ДИП“ — Карловац, „Шипад“ — Сараево, „Сана“ — Сански Мост, СОУР „ИНЦЕЛ“ — Бања Лука — Мркоњиќ Град, КДИ „Вукман Крушчиќ“ — Мојковац, ДИП „Нови дом“ — Дебелаца, „Криваја“ — Завидовиќи, „Маглик“ — Фоча, „Лико“ — Врхника, „Треска“ — Скопје, „Јужни Кучај“ — Зајечар, „Брестовац“ — Гарешница, „Копаоник“ — Куршумлија, „Дрвни комбинат“ — Сремска Митровица, ШИК „Црвена застава“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Заврај“ — Белград, „Фурнир“ — Загреб, „Шипад“ — Сараево, „Маглик“ — Фоча, „Криваја“ — Завидовиќи, „Грамаат“ — Загреб, „Метал“ — Бања Лука, „Инекс“ — Белград, „Копаоник“ — Белград, „Треска“ — Скопје, „Градлес“ — Марибор и „Паркет-Пластика“ — Риека.

637.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНСКИ РЕЗЕН, МЕРЕН И ДРУГ АЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 мај 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за резен, мерен и друг алат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени, при постојните услови на продажбата, до нивото на цените од ценовниците, кои се составен дел на спогодбата, а според поблиските наменувања утврдени во документацијата на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 317/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Индустрија алата“ — Требиње, „Југоалат“ — Нови Сад, „Фабрика резног алата“ — Чачак, „Кордун“ — Карловац, „Прва Петолетка“ — фабрика алата — Трстеник, „Југорапид“ — Загреб, „Првомајска“ — Загреб, „Товарна резалнега ороѓа“ — Преваље, „Марко Орешковиќ“ — Лички Осик, „Фабрика алата“ — Бачка Топола и „Железарна Равне“ — Равне на Корошкеш.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Техновожгар“ — Нови Сад, „Феримпорт“ — Загреб, „Меркур“ — Крањ, „Јеклотехна“ — Марибор, „Жельпох“ — Загреб, „Технопромет“ — Белград, „Металсервис“ — Белград, „Бродомеркур“ — Сплит, „Руднал“ — Белград, „Технометал-Македонија“ — Скопје, „Ковинотехна“ — Цеље, „Електрометал“ — Белград, „Гвожгар“ — Кралево, „Интерекспорт“ — Сараево, „Технотехна“ — Белград, „Унима“ — Сараево, „Техномеркур“ — Карловац, „Инвест-Импорт“ — Белград, „Агроопрема“ — Белград и „Металка“ — Љубљана.

638.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 ноември 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини и опрема за обработка на дрво, така што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни продажни цени до нивото на ценовниците кои се составен дел на спогодбата, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 471/1 од 30 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Жичница“ — Љубљана, „Братство“ — Загреб, „Арсеније Спасик“ — Заечар, ДИК „Гурѓеновац“ — Гурѓеновац, ДИК „Белишке“ — Белишке и ДИК „Јањ“ — Долни Бакуф.

Претставници на 59 купувачи — потрошувачи наведени во спогодбата.

639.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ-ХИДРОКСИД ПРОИЗВЕДЕН ПО ЕЛЕКТРОЛИТСКИ ПАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 31 октомври 1972 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натриум-хидроксид произведен по електролитски пат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемат својата постојна продажна цена така што највисоката продажна цена да изнесува 1.690 дин/т, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 588/2 од 30 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ОХИС“ — Скопје, „Југовинил“ — Каштел Сукурац и „Електробосна“ — Јајце.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Вискоза“ — Лозница, „Инцел“ — Бања Лука, „Плива“ — Загреб, „Белинка“ — Љубљана, „Гуро Салај“ — Кришко, „ИНА“ — Риека, Товарна кемичних izdelkov — Хростник, „Харгија“ — Кочани, „Косово“ — Обилиќ, „Текстилни комбинат“ — Загреб, Термоелектрана—Тузла — Катики, „Цветан Димов“ — Скопје, „ОКИ“ — Загреб, „Далматинка“ — Сињ, „Ветпром“ — Белград и „Борис Кидрич“ — Задар.

640.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ-ПЕРБОРАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 февруари 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натриум-перборат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемат својата постојна продажна цена за наведениот производ така што највисоката продажна цена да изнесува 4,25 дин/kg, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 436/2 од 31 јули 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Белинка“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Сапониа“ — Осиек, „Мерима“ — Крушевац, „Златотор“ — Марибор и „Лабуд“ — Загреб.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛ. 2, 6 И 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВАРИЈАБИЛНИОТ ДЕЛ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНАТА ЕДИНИЦА „ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР“ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, БЕЛГРАД

I. На иницијатива на Бајатовиќ Милијана од Белград, Уставниот суд на Југославија, со решение У. бр. 245/72, од 4 април 1973 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на чл. 2, 6 и 7 од Правилникот за распределба на варијабилниот дел на личните доходи на работниците на Работната единица „Финансијски сектор“ на Претпријатието „Београдски водовод и канализација“, Белград, од 30 март 1968 година.

Со деловите на одредбите на чл. 2 и 7 на наведениот правилник е пропишано височината на варијабилниот дел на личниот доход на работниците да ја одредува непосредниот раководител, во согласност со надлежната комисија на советот на работната единица, и дека за толкувањето на одред-

бите на Правилникот е надлежен финансискиот директор на претпријатието. Со делот на одредбите на член 6 од Правилникот е пропишано варијабилниот дел на личниот доход да може да се намали поради неизвршување на предвидената работа во рок, неизвршување на поставените задачи од страна на раководителот, неквалитетно вршење на работите и некоректен однос спрема странките.

II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на наведените делови на одредбите на чл. 2, 6 и 7 на Правилникот, Уставниот суд утврди дека тие делови на одредбите не се согласни со Уставот на СФРЈ и со законот.

Ниту Уставот на СФРЈ ниту законот не предвидуваат можност за личниот доход или за кој и да е дел од личниот доход на работниците да решава поединец, во согласност со комисија на органот на управувањето, или пак поединец да е овластен да ги толкува одредбите на општите акти. Напротив тоа, според точка 4 став 1 на Уставниот амандман XXI, основите и мерилата за распределбата на доходот и на личните доходи ги утврдуваат работниците, во согласност со основите и мерилата установени со самоуправните спогодби и со општествениот договор. Не се предвидува исто така ниту можноста за намалување на варијабилниот дел на личниот доход поради позреда на обврските во здружениот труд. За такви повреди може да се израче само една од мерките предвидени со член 45 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со член 91 од Основниот закон за работните односи, како што се опомена, јавка опомена или друга пропишана мерка. Личниот доход на работниците не може да се намалува ниту поради неквалитетно вршење на работите, ако квалитетот на работата не се утврдува според однапред предвидени мерила, во смисла на член 42 став 3 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Врз основа на изложеното Уставниот суд утврди дека наведените делови на одредбите на чл. 2, 6 и 7 од Правилникот не се согласни со Уставот и законот, бидејќи со нив се установува правото на индивидуален орган да одлучува за личниот доход, да ги толкува општите акти на основната организација на здружениот труд и да го намалува личниот доход поради повреда на обврските во здружениот труд.

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија

о д л у ч и

1. Противуставни и противзаконити се одредбите на општите акти со кои се овластува индивидуален извршен орган да може да го утврдува личниот доход на работниците и да ги толкува одредбите на општите акти на основната организација на здружениот труд, како и одредбите со кои се намалува личниот доход поради повреди на обврските во здружениот труд.

2. Се укинуваат одредбите на чл. 2, 6 и 7 од Правилникот за распределба на варијабилниот дел на личните доходи на работниците на работната единица „Финансиски сектор“ на Претпријатието „Београдски водовод и канализација“, Белград, од 30 март 1968 година, во делот со кој се пропишува височината на варијабилниот дел на личниот доход на работниците да ја одредува непосредниот раководител, во согласност со надлежната комисија на советот на работната заедница, дека за толкување на одредбите на Правилникот е надлежен финансискиот директор на претпријатието и варијабилниот дел на личниот доход да може да се намали поради неизвршување на предвидената работа во рок, неизвршување на поставените задачи од страна на раководителот, неквалитетно вршење на работите и некоректен однос спрема странките.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивоје Главик, Радојка Катиќ, д-р Александар Фира, Јоже Земљак, д-р Иво Сунарик, Таип Таипи, Боривоје Ромиќ, Димо Кантарџиски, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ и Ѓуро Меденица.

У бр. 245/72
19 јуни 1973 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,

Блажо Јовановиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 70 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО ЗДРУЖЕНИЈАТА НА НИВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се разрешува од должноста на претседател на Комисијата за подготовка и спроведување на општествениот договор за усогласувањето на распределбата на доходот и личните доходи на работниците во органите на федерацијата и на работниците во општествено-политичките и други организации и во здруженијата на ниво на федерацијата Геза Тиквицки, досегашен член на Сојузниот извршен совет, а за претседател на оваа Комисија се именува Мурбил Бејзат, член на Сојузниот извршен совет и сојузен секретар за правосудни и општи управни работи.

Б. бр. 62
18 јули 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

За помошник-директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи се назначува Милисав Воичиќ, претседател на Собранието на општина Врбас.

Б. бр. 64
18 јули 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се разрешува од должноста на помошник-директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи Милорад Кораќ, поради одење во пензија.

Б. бр. 65

18 јули 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста на помошник-секретар на Сојузниот извршен совет Антон Клемен, со 31 август 1973 година, поради одење на друга должност.

Б. бр. 66

18 јули 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник-секретар на Сојузниот извршен совет се назначува д-р Рафаел Цијан, досегашен функционер во Сојузниот извршен совет во положба на помошник-сојузен секретар, со 1 септември 1973 година.

Б. бр. 68

18 јули 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат

Од Воената пошта 2280 — Белград

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водникот-стажист: Меѓедовиќ Маша Сафет;

десетарите: Барлов Василија Радомир, Бороја Милана Здравко, Белајиќ Мије Томислав, Чабраја Бранка Милић, Чаушевиќ Рустена Фадил, Декиќ Душана Божидар, Грубиша Миће Милорад, Харамбаша Ивана Божидар Крчиќ Косте Недељко, Леко Мате Марко, Миливојевиќ Живе Мирослав, Милошевиќ Мирка Радован, Молнар Андрије Андрија, Новина Јуре Рудолф, Савиќ Десимира Душан, Себеќ Јосипа Стево Српак Винка Фрањо, Васиљевиќ Љубомира Владимир, Велкаврх Рудолфа Рудолф, Вујчиќ Ђуре Момчило Зупан Јанеза Давид;

разводниците: Париќ Мате Перо, Смаилагиќ Сафета Јасмин, Шехиќ Мурата Нусрет, Васовиќ Пантелија Љубиша;

војнициите: Бателиќ Антона Силвано, Божуновиќ Симеуна Гојко, Часар Виљема Виљем, Ђаниќ Миланка Милутин, Каурив Николе Иле, Киричиќ Витомира Милутин Марјановиќ Милоша Јово, Михајловиќ Јове Драго, Митовски Славка Војно, Петровиќ Димитрија Душан, Рамач Јоакима Владимир Симиќ Васа Момчило Вида Ладислава Мате, Врхован Млађена Мићо;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водниците-стажисти: Анролд Едуарда Стеван, Богиќ Саве Радован, Смољановиќ Милана Златко; десетарите: Анетиќ Јосипа Бранко, Бајт Јоже Аљона Баковиќ Јозе Петар Бањан Милоша Бошќо, Батиниќ Николе Маријан Вегри Јосипа Јосип, Бекиќ Драгана Светозар, Бишкуп Стјепана Едо, Благојевиќ Сава Младен, Благојевиќ Бранка Веселин, Бодловиќ Милана Перо, Богдановиќ Антуна Марјан, Бокан Миле Никола, Боровчак Јулије Божидар, Божичковиќ Ђоџе Миле, Бриџељ Анджеј Томаж, Брозовиќ Стјепана Иван, Царановиќ Велимира Драгољуб, Црвенковски Петра Васил, Ѓакор Смаје Атиф, Ѓераниќ Мише Милан, Ѓориќ Јусе Алија, Черба Фрање Иван, Червар Шимета Винко, Чинчек Стеве Стјепан, Чортан Дмитра Никола;

Делач Винка Фрањо, Диклиќ Петра Марко, Долиќ Миодрага Петар, Димитров Јангела Киро,

Дробњак Станимира Миломир, Дујмовић Ивана Драган, Дукић Душана Бранислав, Дуњић Александар Иван, Ђорђевић Радомира Бранко, Ђорђевић Вукашина Миодраг, Ђорђевић Тодора Богосав, Ђурић Михаила Ненад, Ђрдец Стево Ђуро, Филиповић Љубинка Милорад, Фиолић Антуна Јурај, Франчишковић Томислава Бранимир, Гаћановић Мула Ссад, Гагалески Јонче Петре, Гајић Слободана Мирослав, Гајсер Јанеза Јанез, Галешки Николе Петар, Гаврић Миленка Неђо, Горички Фране Јосип, Граховац Гојко Мићо, Граматиков Глигора Стојан, Грујић Живка Радован, Гвозденац Васкрсије Милан, Гвоздић Милоша Милић, Хасковић Бајрама Шућро, Хасовић Салке Расим, Хижман Јосипа Иван, Хусеиновић Османа Мурсељ;

Игрц Стјепан Иван, Илић Шимуна Јозо, Индић Ђукана Никола, Исески Душана Анѓе, Ивановић Стојанке Живко, Ивановски Косте Никола, Јанчић Миће Јово, Јанковић Часлава Марко, Јерков Јерка Ивица, Јордан Франца Алојз, Јорданов Алексе Ђорђе, Јовановић Борисава Богдан, Јовановић Милвоја Драган, Јусуповић Бега Шемсо, Капља Цирила Бојан, Карајчић Селимира Владо, Комес Вилима Вилим, Коречић Фране Владимир, Коров Томе Јосип, Костић Анђелка Радомир, Кожул Јоже Марјан, Крагуљ Николе Душан, Крчмар Миће Рајко, Кресојевић Стојка Чедо, Крстић Борисава Родољуб, Кујунџић Илије Љубисав, Кукец Стјепана Иван, Лађевић Ранка Стево, Лаловић Будимира Марко, Лиџул Леополда Владимир, Лулић Мустафе Шевајлија, Лужанин Петка Светомир;

Љољо Пава Станко, Мајданчевић Симе Љубо, Марас Ивана Бранко, Мариниц Макса Желимир, Марковић Добривоја Александар, Марковић Миодрага Михаило, Марковић Стаменка Милосав, Мартиччевић Фране Стјепан, Мате Ивана Владимир, Матијевић Ивице Иван, Мехић Хасана Јакуб, Михаиловић Пере Светозар, Михаљек Петра Павао, Микелић Шиме Мирко, Милутиновић Драгољуба Петко, Миљановић Стеве Жељко, Мишкец Милана Младен, Митровић Љубомира Јефто, Митровић Милана Никола, Младеновић Живојина Бранислав, Мухамедагић Мујаге Мухамед, Мунижаба Јове Ђуро, Николић Николе Симо, Нинковић Војислава Зоран, Обрадовић Милоша Радивоје, Обреновић Слободана Марко;

Пањковић Ђорѓа Милан, Павелић Луке Иван, Павловић Руде Анђелко, Павловић Михаила Славолуб, Павловић Стефрена Васо, Павловић Душана Зоран, Перишић Николе Велко, Пернек Изидора Милан, Пешки Милорада Драгомир, Петковић Десимира Љубодраг, Петковић Миће Ранко, Петрић Маринка Фране, Петров Јона Петар, Петровић Паве Иво, Петровић Крстимира Радован, Петровић Милорада Саво, Петровић Радована Слободан, Петровић Боривоја Златко, Пинезић Јосе Силвестар, Пинтар Ђуре Марјан, Полизовски Јордана Славе, Прчић Фериде Менсур, Пребег Ивана Стјепан, Пуџурица Ибре Исмаил, Пушек Валента Стјепан, Радовановић Петра Радован, Радовчић Мате Омер, Радовић Момчила Митар, Ранковић Радосава Момчило, Равбар Ивана Иштван, Резо Ивице Јосип, Руѓа Стјепан Велимир, Руњо Мирка Илија, Ружић Иванке Драгољуб;

Саковић Ђуре Фране, Самбол Драгутина Драгутин, Савановић Станка Станимир, Секулић Видака Милвоје, Симић Стојана Јово, Скендеревић Мишка Стипан Скендеревић Томе Владо, Слатин-

шек Мартина Мартин, Слијепчевић Милана Саво, Слосер Фране Бранко, Смолец Јакоба Иван, Софтић Омера Осман, Сомоџи Мирослава Крешимир, Спасић Светомира Славитељ, Стаменковић Загорке Милан, Станојевић Милутина Томислав, Степанић Ранисава Петроније, Стевановић Живана Светозар, Стевић Николе Власта, Стојановић Трифуна Боровоје, Стојановић Николе Драгослав, Стојановић Ђуре Милан, Стојановић Саве Звонимир, Стојановски Лубев Лазар, Стојковић Чедомира Стојан, Судар Владимира Слободан, Шиник Ђуре Лазо, Шкорџа Јоже, Шкрлец Бранка Милан, Шкуфца Стане Томаж, Шкунца Антуна Фране, Шофранец Милована Шћепан, Шурина Албина Владимир, Швиѓир Винка Иван;

Танасић Милоша Предраг, Танцер Јосипа Адонич, Тодоровић Саве Милорад, Тодоровић Петра Небојша, Тофант Антона Антон, Томаши Бранка Звонко, Томашковић Јосипа Иван, Трипић Крсте Рајко, Турсуновић Фејзе Исмет, Угрешкић Стевана Младен, Видак Стјепана Звонко, Виљетић Андрије Стјепан, Вишић Халида Мирсад, Вокић Славка Радован, Волк Антона Јанез Ворић Ивана Мартин, Вучета Славко Владо, Вукадиновић Драгољуба Милан, Вуказић Лазара Чедомир, Вукелић Ђуре Богдан, Вукосављевић Душана Ранко, Забјан Ладислава Арпад, Закашић Ђуре Жељко, Зелић Анте Марјан, Зимбаков Риста Димитар, Зотевски Санде Војко, Живковић Станимира Веља, Живуловић Милана Вукашин, Жупчић Марка Стево;

разводниците: Абдић Мунџа Мунир, Андрић Миодрага Ратомир, Арсић Милана Љубиша, Бекан Стевана Милвоје, Бенце Карла Владимир, Божић Стевана Раденко, Ђрлетић Стеве Станко, Чукић Светозара Здравко, Дајчман Августа Силво, Делев Милоша Георги, Џида Велимира Милвоје, Гаврић Милана Јуре, Хећимовић Химзе Сифет, Ивачић Албина Отон, Јовичић Радосава Живорад, Јусуфбеговић Зијабега Зијо, Каурић Ивана Стјепан, Костић Пере Бранислав, Краишник Јове Лазар, Крстић Јована Новица, Куханец Леонарда Иван, Кукурић Митра Богдан;

Лабаш Данијела Алојз, Лазић Здравка Љубомир, Максимиовић Стеве Милан, Марковић Живојина Зоран, Мекић Ибрахима Сабахудин, Пантелић Бранка Слободан, Пашалић Саве Ристо, Петронијевић Борисава Милисав, Прљача Салита Нусрет, Реѓевић Стојана Невенко, Рудеж Стјепана Благо, Селимовић Мехрема Фадил, Станојчић Радомира Радојица, Тукић Петра Љубомир, Валчевић Фране Милутин, Витовски Јоза Јозо, Врховец Вељка Срећо, Вугделија Милана Никица, Вујиновић Миле Милорад, Зокић Владимира Драгомир, Жагар Ивана Алеш;

војници: Андрашец Ивана Владимир, Андрејчић Еугена Давор, Арсенић Марка Перо, Арсић Живана Милутин, Ашанин Миљана Миломир, Атанасковић Радомира Трајан, Бахић Алије Мехо, Банфић Ивана Божо, Беатовић Марка Боро, Бегич Стјепана Илија, Бегич Хасана Новалија, Беговић Мустафе Шемсо, Бека Османа Рамадан, Бекко Милана Љубан, Белас Стјепана Ивица, Бешкић Ибрахима Абдулах, Благојевић Звездана Недељко, Благојевић Жарка Радивоје, Блашковић Милана Недељко, Богдановић Милана Сава, Боснић Бајана Јово, Божић Илије Матија, Братановић Ивана Стјепан, Брежњик Јоже Петер, Бучевић Анте Горац, Булатовић Бранка Никола, Букал Јосипа Иван, Бусулачић Касима Мухамед, Бушатлић Хамеда Исмет, Џетина Фране Драго, Џвјестановић Воје Илија;

Терим Омера Есад, Чавала Јакова Мирко, Чеке Иштвана Ференц, Чивгин Рифата Бранко, Чукић Андрије Слободан, Дајлић Стевана Матеја, Данев Божица Младен, Давидовски Димитров Ђорђе, Демарија Андрије. Миљенко, Драгић Чеде Бранко, Дрча Франца Иван, Дробњаковић Радомира Милорад, Дуга Ивана Мијо, Дурак Ибрахима Енвер, Ђорђевић Станојка Миле, Ђошев Цветанов Бојан, Ђурчански Мартина Мишо, Ђурић Петра Никола, Ђураковић Хасана Сулејман, Ђуркин Ивана Јосип, Ђуровић Радована Ратко, Џафић Мехмеда Хасан, Џамбић Марка Мирко, Џомба Пиле Јако, Фетић Суље Мухарем. Фифолт Алојза Алојз. Филиповић Мирослава Радослав, Флис Ивана Иван, Флисек Вилија Марко. Фркетин Мије Драгутин;

Галић Маријана Иван, Галиц Ивана Златко, Ганиу Селима Сами, Георгијев Марка Јован, Гилић Дује Томислав, Гламочанин Касима Мустафа, Глазовић Милана Зоран, Глигоровски Глигуров Слободан, Голац Јосипа Јосип, Гривичић Јосе Милац, Гриванчић Виктор Ремифо, Гверо Душана Млађен, Грубер Павла Борис, Гутман Мартина Владимир, Хабијан Виктор Иван Хаџић Ахмета Фадил, Хафисовић Ибре Мирсад, Халар Дана Јосип, Хижак Ивана Бранко, Хоџић Мурата Мујо, Хорват Албина Јосип, Хрустанбеговић Абаза Недим, Хржић Виктор Бранко, Ибрахимовић Ђулаге Абдулах, Илић Богољуба Миливоје, Илић Мирослава Мирослав, Ишмировић Хусније Шекиб, Иванић Милана Теодор, Ивановић Ивана Љубивоје, Ивковић Владислава Милан;

Јакимовски Рада Иван, Јакшић Милана Драгорад, Јанковић Петра Миодраг, Јашари Јашара Јакуб, Јелисавец Гавре Слободан, Јеремић Витомира Драгомир, Јеремић Милијана Јордан, Јешић Добросавица Мијајло, Јовандић Петка Милан, Јовановић Јевте Драгомир, Јовановић Радише Радомир, Јовановић Светозара Светислав, Јовановић Здравка Властимир, Јовановски Ефремов Драги, Јуричан Звонимира Златко, Јуришић Јефте Душан, Каимовски Вељка Војко, Каламанда Миле Мирослав, Каличанин Илије Драган, Карачаџи Ђерђа Ђерђ, Караџић Сабита Цевад, Касунић Ивана Звонко, Кашић Митра Петар, Катич Петра Југослав, Кавазовић Садика Ферид, Кирхмајер Руди Руди, Киверић Хасана Атиф, Коцијанчић Михаља Франц, Којић Спасоја Миладин, Коражија Фране Мријан, Костадиновски Стојана Војко, Кошар Антона Стјепан, Ковачевић Мујаге Ибрахим, Ковалевић Николе Златко, Крчмар Драге Марко, Кременовић Ристе Ђурађ, Кременовић Новака Раденко, Крепелин Стјепана Стјепан, Крижан Фране Јосип, Крожила Албина Владимир, Крпан Јосипа Јосип, Кржак Мирка Јосип, Кукучка Стеве Јосип, Кузмановић Петра Милован;

Лабаш Стјепана Рудолф, Ланчушки Ивана Милан, Ласан Антона Иван, Латин Јосипа Фране, Лазич Раика Томислав, Лејић Вида Славко, Лељак Мате Јанко, Лесковар Јулије Стјепан, Лијеснић Ивана Нико, Линић Суље Хусеин, Липша Станка Маријан, Литавски Јана Јано, Ловић Милорада Радомир, Лукић Стеве Будимир, Мачковић Николе Стево, Мадич Фране Јосип, Маглајлија Адема Ејуп, Манојловић Стојадина Милан, Марић Николе Слободан, Марков Јована Драган, Маша Ђерђа Ференц, Матушић Иве Арсен, Мехић Османа Сеид, Мемич Хусеина Ремзо, Меркл Степана Божидар, Мешетовић Ахмеда Салко, Мешњак Славка Желимир, Мештрић Јосипа Драго, Метеш Стјепана Иван, Михаиловић Михаила Драган, Михајловић Стевана Драган, Михајлић Владе Јовица, Милекић Мирка

Саво, Миленовић Ранка Бранислав, Мирчевски Ивана Кирил, Митрашиновић Драгомира Живорад, Митревски Јована Илија, Митровић Ивана Миле, Митровић Миливоја Миодраг, Момировић Бранка, Андра, Мујић Османа Рамиз, Муминовић Хасана Кемал;

Нађ Иштвана Јасло, Настић Здравка Слободан, Неговановић Живорада Негослав, Николић Славка Петар, Облак Душана Петар, Обрадовић Милана Борис, Обрадовић Милана Александар, Оцвирек Креше Чеде, Олетич Мирка Аугуст, Опарница Илије Милан, Османовић Мехмеда Хајрудин, Овчина Салка Муслија, Пајковски Бранка Ристо, Пањковић Драгана Младен, Паприца Бранка Милош, Парвац Радивоја Слободан, Павић Рудолфа Бранко, Павковић Иве Перо, Павличич Јурија Томо, Павловић Александра Никола, Павловић Живка Радослав, Павловић Ивана Стјепан, Перишић Богомира Радослав, Перко Франца Франц, Перковић Данке Славко, Перкучин Милорада Новица, Пертинач Ивана Стјепан, Пешут Драгана Јосип, Петрић Фране Јосип, Петров Трајан Јазар, Петровић Божидара Југослав, Петрушевски Косте Тодор, Пилиповић Петра Миле, Плибершек Игнаца Антон, Поповић Божидара Миливоје, Продановић Марка Томислав, Пропадало Блаже Велимир, Првуловић Владимира Драгољуб, Пудрља Симе Никола, Пуришић Драге Радомир;

Радочај Стеве Никола, Радојковић Светислава Православ, Радвановић Симе Младен, Радловић Јакова Милован, Рајковић Драгослава Комнен, Ракић Луке Милорад, Ракић Миланка Радван, Ракић Момчила Слободан, Растич Петра Иван, Ратковац Бранка Каица, Разборшек Хермана Бруно-Петар, Рељић Милоша Милинко, Рихтарић Франца Марјан, Ристић Уроша Јово, Ристов Раде Љубе, Рогич Анте Марко, Рулић Обрада Новак, Рунчевски Панђе Слободан, Рупчић Николе Ивица;

Сабо Ференца Ференц, Сабо Балажа Лајош, Садик Амдија Авдурахман, Самарџић Луке Бранко, Сарајчић Ајдара Хамдија, Сенковић Франца Иван, Симић Илије Милан, Симић Неђе Мирослав, Симић Петра Родољуб, Синковић Стјепана Стјепан, Сканић Стеве Остоја, Сламершак Мартина Антон, Славуљица Милана Љубо, Слуга Франца Франц, Смајловић Мује Мухамед, Смиљанић Манојла Зоран, Сопа Амди Метуш, Спахић Ибрахима Наим, Спасојевић Благоте Миодраг, Спасојевић Здравка Владимир, Стајић Раде Слободан, Станковић Милића Радиша, Станојевић Владимира Слободан, Стефановић Бранка Драган, Степановић Милорада Драган, Стевановић Радомира Миомир, Стојановић Драгољуба Зоран, Стошић Маријана Павле, Субашић Сулејмана Енвер, Суховершник Франца Франчишек, Шабановић Шаџира Хасан, Шакић Дане Слободан, Шеро Јусе Рамиз, Шиканић Николе Стојан, Шимуновић Мате Марко, Шишовић Видоја Ранко, Шкрлец Луке Крепимир, Шљивар Данила Милорад, Шогоровић Симеуна Жарко, Шомоши Јосипа Златко, Шоштарић Јосипа Иван, Шпанић Мије Иван, Шпановић Ђуре Стјепан, Штрок Виктор Јосип, Шуаре Ашима Адем, Шубара Мића Љубомир;

Таневски Стевана Александар, Танкосић Драгана Борис, Татић Ђуре Бранко, Тепеш Јосипа Бранко, Терзић Хасе Исмет, Томић Душана Ратко, Томковић Светислава Слободан, Товиловић Живорада Радомир, Туњић Раде Стјепан, Турановић Димитрија Михајло, Уле Јанеза Јанез, Урањек Ивана Дамир, Уршић Антона Луцијан, Увалчић Пере

Страна

Радивоје, Вајдић Фрање Иван, Бајнер Јулија Ан- тун, Валиџић Марка Желько, Варовић Валента Иван, Васиљевић Бранка Богомир, Видић Јакоба Жоже, Видовић Стјепана Јосип, Вигњевић Слобо- дана Радослав, Воиновић Ивана Драган, Војводић Стевана Жика, Вранковић Адама Крунослав, Бра- тарић Мике Миле, Врбан Мате Јаков, Вујић Радула Живорад, Вук Живка Фрањо, Вулић Пере Здравко, Вунић Ибре Јусуф, Заверник Ивана Едвард, Зекат Ладислава Ласло, Здравков Станка Момчило, Зд- равковић Миливоја Бранислав, Здравковић Радо- сав Новица, Зелалија Анте Петар, Зогај Велије Бануш, Живали Аће Шериф, Живановић Душана Љупко, Живковић Живка Алекса, Жуљић Франца Рајко;	614. Спогодба за промена на затечените цени за тркалави лежишта — — — — —	1369
	615. Спогодба за промена на затечените цени за противпожарни апарати и резервни делови — — — — —	1370
	616. Спогодба за промена на затечените цени за производи на погребна опрема од дрво	1370
	617. Спогодба за промена на затечените цени за индустриски арматури — — — — —	1370
	618. Спогодба за промена на затечените цени за бранеста лепенка — плочи и ролни и за амбалажа од бранеста лепенка — —	1371
	619. Спогодба за промена на затечените цени за натрси-вреќи — — — — —	1371
	620. Спогодба за промена на затечените цени за апарати од низок напон — — — — —	1371
	621. Спогодба за промена на затечените цени за крафт-лајнер хартија — — — — —	1372
	622. Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија — — — — —	1372
	623. Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија за декоративни, плас- тични и технички ламинати — — — — —	1372
	624. Спогодба за промена на затечените цени за бездрвни хартии, замена за прешпан, пелир и бездрвни цртачки хартии — —	1373
	625. Спогодба за промена на затечените цени за специјални хартии и картони — —	1373
	626. Спогодба за промена на затечените цени за рото-хартија — — — — —	1374
	627. Спогодба за промена на затечените цени за тетра-пак амбалажа — — — — —	1374
	628. Спогодба за промена на затечените цени за бездрвни офсет хартии и картони и за механографски хартии и картони — —	1374
	629. Спогодба за промена на затечените цени за филтер-стапчиња за цигари — — —	1375
	630. Спогодба за промена на затечените цени за трансформатори за заварување — —	1375
	631. Спогодба за промена на затечените цени за трговски, електроварени и ковано-ва- рени синџири — — — — —	1375
	632. Спогодба за промена на затечените цени за вијчени производи — — — — —	1376
	633. Спогодба за промена на затечените цени за електронски цевки — — — — —	1376
	634. Спогодба за промена на затечените цени за енергетски трансформатори — — —	1376
	635. Спогодба за промена на затечените цени за производи на дрвната индустрија —	1377
	636. Спогодба за промена на затечените цени за паркет — — — — —	1378
	637. Спогодба за промена на затечените цени за машински резен, мерен и друг алат —	1379
	638. Спогодба за промена на затечените цени за машини и опрема за обработка на дрво	1379
	639. Спогодба за промена на затечената цена за натриум-хидроксид произведен по електролитски пат — — — — —	1379
	640. Спогодба за промена на затечената цена за натриум-перборат — — — — —	1379
	Одлука за оценување на уставноста и закони- тоста на чл. 2, 6 и 7 од Правилникот за распределба на варијабилниот дел на лич- ните доходи на работниците на Работната единица „Финансијски сектор“ на Прет- пријатието „Београдски водовод и кана- лизација“, Белград — — — — —	1380
	Назначувања и разрешувања — — — — —	1380
	Одликувања — — — — —	1381

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Митиќа бр. 17